



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 1 март 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XLI

Цена на овој број е 68 динари. – Претплатата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристиќа број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

134.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ЧЕТВРТТО ОПШТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ТОЈ ФОНД

Се прогласува Законот за обезбедување средства за додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африканскиот фонд за развој по повод четвртото општо пополнување на средствата на тој фонд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 февруари 1985 година.

П бр. 423
28 февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ЧЕТВРТТО ОПШТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ТОЈ ФОНД

Член 1

За додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африканскиот фонд за развој, по повод четвртото општо пополнување на средствата на тој фонд, во буџетот на федерацијата се обезбедуваат средства во износ од 692,984.965 динари, како противвредност на 5,700.000 пресметковни единици на Африканскиот фонд за развој, според односот од 121,576,31 динар за една пресметковна единица, утврден врз основа на податоците на Меѓународниот монетарен фонд за тримесечниот просечен курс на динарот во периодот што му претходеше на 3 мај 1984 година.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1986 година – 230,994.990 динари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1987 година – 230,994.990 динари;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1988 година – 230,994.985 динари.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 на овој закон се пренеуваат во односните години на посебната сметка на Африканскиот фонд за развој кај Народната банка на Југославија.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

135.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 13 февруари 1985 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 февруари 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

I

Од должноста заменик на сојузниот секретар за финансии се разрешува д-р Драгутин Групковиќ, поради однење на нова должноста.

II

За заменик на сојузниот секретар за финансии се именува д-р Вук Огњеновиќ, гувернер на Народната банка на Црна Гора.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 511
28 февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миљивоје Стијовиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

136.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 12 февруари 1985 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Основницата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ се утврдува во износ од 18.776 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1985 година, а ќе се изврши врз товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Основницата од точка 1 ќе се примени и за утврдување на личниот доход на раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 120-18/85-012
12 февруари 1985 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател
Реџеп Хамити, с. р.

137.

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 12 февруари 1985 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Надоместот на личниот доход на делегатите што надомест на личниот доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 20%.

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1985 година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа одлука имаат и делегатите и функционерите што остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ, бр. 17/67, 34/77 и 55/84).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 120-19/85-013
12 февруари 1985 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Реџеп Хамити, с. р.

138.

Врз основа на член 331 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 20/79), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ИСПИТИТЕ И ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ****Член 1**

Во Правилникот за стручната подготовка, испитите и дозволите за работа на членовите на екипаж на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/80, 31/80, 53/80 и 43/81) во член 8, во точка 1, по зборовите: „екипажот на воздухоплов” се додаваат зборовите: „или летање во својство на втор пилот кој под надзор на првиот пилот врши работи на прв пилот”.

Член 2

Во член 10 став 2 по точка 7 се додава нова точка 8, која гласи:

„8) експлоатација на едрилицата и принудни постапки”.

Член 3

Во член 26 став 3 се брише.

Член 4

Во член 29 по зборовите: „најмалку 250 часови самостојно летање” точката и записката се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „од што најмногу 100 часови летање во својство на втор пилот кој врши работи на прв пилот”, а зборовите: „практичен дел од испитот” се заменуваат со зборот: „испит”.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во вкупно време на летање се признава и налетот во својство на втор пилот во износ од 50% од остварените часови таков налет.”.

Член 5

По член 29 се додава нов член 29а, кој гласи:

„Член 29а

Испитот за вршење на работите на професионален пилот од I класа се состои од теориски и практичен дел.

Градивото за програмата за полагање на теорискиот дел од испитот опфаќа:

- 1) воздухопловни прописи;
- 2) англиски јазик со употреба на стандардни меѓународни изрази на англиски јазик;

3) експлоатација на воздухоплов и принудни постапки.

Практичниот дел од испитот е проверка на стручно знаење и на оспособеноста за безбедно управување со авионот за време на летот.”

Член 6

Во член 33 став 3 се брише.

Член 7

Во член 53 став 4 по зборовите: „завршената обука” се додаваат зборовите: „и положениот испит”.

Член 8

Во член 57 точка 1 по зборовите: „кој има” се додаваат зборовите: „најмалку 30 часови летање во својство на приправник за прв пилот”.

Член 9

Во член 58, во точка 3) по зборовите: „или пет летови” се додаваат зборовите: „во долгиносински сообраќај”.

Член 10

Во член 75 по зборовите: „обука на приправници кои имаат дозвола за работа на професионален пилот” се додаваат зборовите: „за кои не се врши упис на типот на воздухопловот”.

Член 11

Во член 107 став 1 точка в) се менува и гласи:

„в) ако е во прашање продолжување на важењето на овластувањето за типот запишан во дозволата чија важност не истекла, по прекилот во летањето на тој тип, а се продолжува за времето на траењето на прекилот во летањето:

1) од два до шест месеци:

– доказ за проверката на стручноста што ја издал овластен инструктор, а која опфаќа познавање на експлоатацијата на воздухопловот, принудните постапки и проверка на практичната оспособеност за управување со воздухоплов;

2) по шест месеци:

– барање за проверка за односниот тип;
– доказ за завршената програма за теориска и практична обука;

– доказ за проверката на стручноста што ја извршила комисија, а која опфаќа познавање на експлоатацијата на односниот тип на воздухоплов, принудните постапки и проверка на практичната оспособеност за управување со тие воздухоплови.

Во став 4 по точка б) точката на крајот се заменува со точка и записка и се додава точка в), која гласи:

„в) ако е во прашање продолжување на важењето на овластувањето за типот запишан во дозволата на која важноста не ѝ истекла, по прекилот во летањето на тој тип, о се продолжува за времето на траењето на прекилот во летањето на тој тип, и тоа:

1) од два до шест месеци:

– доказ за проверката на стручноста што ја извршил овластен инструктор, а која опфаќа познавање на експлоатацијата на воздухопловот, принудните постапки и проверка на практичната оспособеност за управување со воздухоплов;

2) по шест месеци:

– барање за проверка по типот;
– доказ за завршената програма за теоретска и практична обука;

– доказ за проверката на стручноста што ја извршила комисија, а која опфаќа познавање на експлоатацијата на односниот тип воздухоплов, принудните постапки и проверка на практичната оспособеност за управување со воздухоплови.”

Член 12

Одредбата на член 29 од овој правилник ќе се применува од 31 декември 1985 година, до кога наместо 100 часови ќе се признаат 150 часови летање во својство на втор пилот.

Член 13

Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

VI/1 Бр. 864/1

13 февруари 1985 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

139.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГОТОВА КОЖА, КРЗНО И ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДНА И ВЕШТАЧКА КОЖА

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за готова кожа, крзно и производи од природна и вештачка кожа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/84) член 3 се менува и гласи:

„Освен карактеристичните својства означени со бројот 4 во табелата 1, карактеристичните својства означени со бројот 1 во табелата 2 во југословенскиот стандард JUS G.B1.035, како и освен југословенските стандарди JUS G.S2.023 и JUS G.S2.042, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на готова кожа, крзно и производи од природна и вештачка кожа, што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 28 март 1985 година.

Бр. 50-8952/2

11 јануари 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

140.

Врз основа на член 20а од Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/77, 41/83, 10/84, 22/84 и 71/84), директорот на Сојузниот завод за статистика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА**

1. Зголемувањето на цените на мало за периодот од 1 октомври 1983 година до 31 декември 1984 година се утврдува заради користење на средствата на фондот на заедничките резерви формирани за територијата на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во смисла на член 20а од За-

конто за средствата на резервите.

2. Зголемувањето на цените од точка 1 на оваа наредба за периодот од 1 октомври 1983 година до 31 декември 1984 година во однос на периодот од 1 октомври 1982 години до 31 декември 1983 година изнесува 55,9%.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2103/2

4 февруари 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Франта Комел, с. р.

141.

Врз основа на член 15 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), Сојузниот завод за цени донесува

УПАТСТВО**ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ**

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство односно со вршење на услуги се должни на Сојузниот завод за цени да му доставуваат известувања за цените заради следење во рок од три дена од денот на почетокот на применувањето на цените, за следните производи и услуги:

Гранка	Група	Подгрупа	Назив
1	2	3	4
ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО			
0103	01030		Преработка на јаглен
		010301	Производство на кокс и полукокс: металуршки и леарски кокс
0107			Црна металургија
	01071		Производство на железо и челик
		010711	Производство на сурово железо: сиво железо
		010713	Производство на валан, влечен и кован челик: аголници и носачи, валана и влечена жица, бетонско железо, ладновалани ленти, дебел и среден лим, шевни и бесшевни цевки, прачкаст валан челик во квалитетна група на јаглеродно-облагородени и ниско и високолегирани челици
	01072	010720	Производство на феролегури: феросилициум, ферохром и фероманган
0109			Производство на обоени метали
	01091	010910	Производство на бакар: бакар од примарни суровини
	01092	010920	Производство на олово: рафинирано олово
	01093	010930	Производство на цинк: рафиниран цинк
	01094		Производство на глинаца и алуминиум
		010942	Производство на алуминиум: алуминиум во инготи, блокови и трупци
	01099		Производство на други обоени метали
		010991	Производство на антимон: антимон-регулус
0110			Преработка на обоени метали
	01101	011010	Преработка на алуминиум: валан лим и влечени прачки
	01109		Преработка на бакар и на други обоени метали
		011091	Преработка на бакар и на легури од бакар: влечени прачки од месинг, валан лим од бакар и од месинг
		011092	Преработка на олово: пресувани цевки од олово
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал)
	01111		Производство на неметални минерали (без соли)

1	2	3	4
		011111	Производство на азбест: азбестни влакна
		011112	Производство на магнезит и глина: суров магнезит
	01112	011113	Производство на кварцен песок: кварцен песок сепариран и испран
			Производство на соли
0112		011129	Производство на други соли: вакуумирани соли
	01121		Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)
			Производство на стакло
		011211	Производство на рамно стакло: рамно стакло, прозорско
		011212	Производство на амбалажно стакло: амбалажно стакло (балони, шишања и стакленки)
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: синтер-магнезит, шамотни тули, базични тули и термоизолациони тули врз база на дијатомејска земја
	01123		Производство на порцелан и керамика
		011232	Производство на градежно-техничка керамика и порцелан: изолатори за слободни водови од висок напон
	01129		Преработка на други неметални минерали
		011292	Производство на јагленографитни производи: графитни лонци со капацитет од 100 kg
		011299	Друга преработка на неметални минерали: корунд
0113			Металопреработувачка дејност
	01131		Производство на метален репродукционен материјал
		011311	Производство на леани, ковани и пресувани производи: одливки од сив и темпер лив од 5 kg до 20 kg и одливки од алуминиум, месинг и бронза до 5 kg
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: радијатори и лимени и леани кади за бањи
		011313	Производство на алати: резен алат
		011314	Производство на метална амбалажа: конзерви од бел лим, буриња од црн лим и челични боци над 5 kg
		011315	Производство на клинци, заковки, вијци и други жичени стоки: градежни клинци, вијчени производи и метални синџири
		011316	Производство на тркални лагери: радијални едноредни тркални лагери и конусно-валчести лагери.
	01139	011390	Производство на стоки за широка потрошувачка и на други метални производи: садови, прибор за јадење, печки и шпорети на гасовити и цврсти горива, забарски столови и хируршки маси
0114			Машиноградба
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: сеалки, комбајни, жнеарки и берачи за пченка
	01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117): водомери и инструменти за мерење на притисок
0115			Производство на сообраќајни средства (без бродоградбата)
	01152		Производство на друмски возила
		011522	Производство на камиони и специјални возила: камиони до 20 тона носивост и приколки за трактори до 5 тона носивост
		011523	Производство на патнички автомобили: патнички автомобили од 1000 cm ³ до 1500 cm ³
		011524	Производство на трактори: трактори тркалаци до 50 kW
0117			Производство на електрични машини и апарати
	01171	011710	Производство на електрични машини и уреди: асинхронни трофазни машини (електромотори), трополни од 90 kW и еднофазни од 0,55 kW, за општа намена
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди
		011721	Производство на составни делови на електронски апарати и уреди: ТВ екрани во боја од 56 cm
		011722	Производство на радио и телевизиски приемници и електро-акустични апарати и уреди: ТВ приемници во боја со екран од 56 cm
		011723	Производство на комуникациони апарати и уреди: обични телефонски апарати автоматски
		011724	Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: електронски броила
		011729	Производство на неспоменати електронски апарати и уреди: рентген-цевки и рентген-апарати
	01173	011730	Производство на кабли и спроводници: енергетски кабли

1	2	3	4
	01174		Производство на електрични апарати за домаќинство
		011741	Производство на термички апарати: електрични и комбинирани шпорети и електрични бојлери
		011742	Производство на разладни апарати и уреди: фрижидери за домаќинство и апарати за длабоко замрзнување, за домаќинство
		011743	Производство на апарати и уреди за перење и сушење: машини за перење алишта
	01179		Производство на други електротехнички производи
		011792	Производство на сијалици и луминисцентни цевки: сијалици со нормален напон, со усвитено влакно од 60 W и 100 W
		011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: акумулатори за моторни возила (оловни) и цепни батерии
0118			Производство на базни хемиски производи
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделство): амонијак 100%, азотна киселина, техничка 100%, сулфурна киселина, натриумхидроксид Solveu, натриумхидроксид, електролитички 100% натриумкарбонат, натриумперборат, натриумтриполифосфат и калциумкарбид
	01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделството: средства за уништување на компировата златица, хербициди за сузбивање на плевел во шеќерната репка, средства за зимско прскање на јаболки и земјишни инсектициди за пченка, вештачко ѓубриво NPK 15:15:15 и Кап 27%N
	01183		Производство на хемиски влакна и пластични маси
		011831	Производство на вештачки и синтетички влакна: полиакрилнитрилни влакна и полиестерски филамент
		011832	Производство на пластични маси: поливинилхлорид, полиетилен и полистирен
0119			Преработка на хемиски производи
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: пеницилин, инсулини, аналгетици (ацетисал, андол, феналгин и аспирин), С витамин и лекови што дејствуваат врз болести на циркуларниот систем (алдомет, персантин и лентрат)
	01192	011920	Производство на средства за перење и козметички препарати: тоалетни сапуни, пасти за заби, детергенти за машинско перење на алишта и детергенти за перење на садови
	01193	011930	Производство на бои и лакови: бела маслена боја врз база на ленен фирнајс, бел синтетички емајл што се суши на воздух, бел нитро-емајл за заштита на метални површини и дисперзиона бела боја за внатрешни работи
	01194		Преработка на пластични маси
		011941	Производство на амбалажа од пластични маси: пластична амбалажа за индустриски цели
	01199	011990	Производство на други хемиски производи: рентген-филмови
0121			Производство на градежен материјал
	01211		Производство на вар и гипс
		012111	Производство на вар: негасена и хидрантна вар
	01212	012120	Производство на цемент: портланд-цемент
	01213	012130	Производство на тули и ќерамиди: фалцувани ќерамиди и шупливи блокови со хоризонтални шуплини
0122	01220		Производство на режана граѓа и плочи
		012201	Производство на режана граѓа: режана граѓа од даб, бука и иглолисници
		012202	Производство на фурнир и плочи: слеп фурнир, од бука, облагороден фурнир од даб, орев и јасен, шпер-плочи, панел-плочи и иверици
0123			Производство на финални производи од дрво
	01231	012310	Производство на мебел од дрво: соби за спиење и трпезарии и јоги-душеци
	01232		Производство на други финални производи од дрво
		012321	Производство на амбалажа од дрво: амбалажа што се изработува според стандардите
0124			Производство и преработка на хартија
	01241	012410	Производство на целулоза и хартија: целулоза за хартија и рото-хартија 52 g/m ² , натрон-вреќи VL 50 x 65-3/9, VLR 50 x 90-3/14, OL 50 x 80-3/14, OS 50 x 70-3 и тоалет-хартија
0125			Производство на текстилни предива и ткаенини
	01251		Производство на влакна, предиво и конец
		012512	Производство на предиво и конец од памучен тип: кардирано предиво во мешаница со синтетички и други влакна, цел-предиво од памучен тип, синтетичко предиво 100%, од памучен тип

1	2	3	4
		012513	Производство на предиво од волнен тип: чешлано предиво од волнен тип во мешаница со синтетички и вештачки влакна, волница за рачна работа од мешаница на волна со синтетички и вештачки влакна од волнен тип (35:65%), цел-предиво од волнен тип и синтетичко предиво од 100% синтетички влакна, од волнен тип
	01252		Производство на ткаенини
		012521	Производство на памучни ткаенини (од памучен тип): памучно постелно платно
		012522	Производство на волнени ткаенини (од волнен тип): волнени ткаенини од чешла-но предиво и волнени кебиња (150 x 200 cm)
0126		012524	Производство на свилени ткаенини (од свилен тип): ткаенини од синтетички фи-ламент
			Производство на готови текстилни производи
	01261		Производство на трикотажни предмети
		012612	Производство на трикотажна облека: трикотажна облека од памук и трикотажна облека од синтетичко предиво
		012614	Производство на чорапи: чорапи од синтетичко предиво
	01262		Производство на текстилна конфекција
		012621	Производство на долна облека (освен трикотажна): машки кошули
		012622	Производство на облека: машки костими (комплети), женски долништа, детски панталони (вклучувајќи и кратки)
	01269		Производство на други текстилни производи
		012691	Производство на прекривачи за под: тафтинг-теписи
0127	01270		Производство на кожа и крзно
		012701	Производство на крупна кожа: гонска кожа (крупон), бланк-кожа, горна говедска, јунешка и коњска кожа, галантериска крупна кожа и кожа за облекување од круп-на кожа
		012702	Производство на свињска кожа: поставна свињска кожа
0128			Производство на кожни обувки и галантерија
	01281	012810	Производство на кожни обувки: машки кожни обувки со гумен и друг гон, женски кожни обувки со кожен гон и детски кожни обувки со гумен и друг гон
0129	01290		Преработка на каучук
		012901	Производство на гуми за возила: надворешни автомобилски и задни тракторски гуми
		012909	Други преработки на каучук: клинесте ремени и гумени ленти
0130			Производство на прехранбени производи
	01303	013030	Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук: мармелад од мешано овошје, џем од кајсии и шипки, конзервиран грашок, пире од домати во туби
	01304		Преработка и конзервирање на месо и риба
		013041	Колење на добиток: свежо говедско месо (бут, гради и плешка), свежо свинско месо (каре и бут), свежо живинско месо, гоени пилиња (бројлери), сурова крупна кожа, сурова свинска кожа и сурова ситна (овча) кожа
		013042	Преработка и конзервирање на месо: сува сланина, виршли, месен појадок и свинска маст
		013043	Преработка и конзервирање на риба: свеж крап и скуша
	01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко: пастеризирано млеко, јогурт, кашкавал и путер
	01307		Производство на кондиторски производи
		013071	Производство на какао-производи: чоколадо
	01308	013080	Производство на растителни масла и масти: хидрирана растителна маст, масло и маргарин
	01309		Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна)
		013099	Производство на мирудии, кавовини и други прехранбени производи: сурово ка-фе и пржено кафе
0131			Производство на пијачки
	01311		Производство на алкохол од растително потекло и на алкохолни пијачки
		013113	Производство на вина: категорија на квалитетни вина – бело вино
0132	01320	013200	Производство на добиточна храна: супер-концентрат, комплетна крмна смеса за говеда, комплетна крмна смеса за гоеење на свињи и комплетна крмна смеса за бројлери
0133			Производство и преработка на тутун
	01331	013310	Производство на ферментиран тутун: ферментиран тутун
	01332	013320	Преработка на тутун: цигари без филтер од I квалитетна група и цигари со фил-тер од I квалитетна група

1	2	3	4
0139	01390	013903	Производство на разновидни производи Производство на кибрити: кибрити дрвени и парафински
0201	02011	020110	ОБЛАСТ 02 – ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО Земјоделско производство Поледелство Производство на жита: пченица и пченка Производство на индустриски растенија: шеќерна релка, сончоглед и соја
0300	03000	030003	ОБЛАСТ 03 – ШУМАРСТВО Шумарство Искористување на шуми: трупци за режење на фурнир и лупење
0604	06040	060401	ОБЛАСТ 06 – СООБРАЌАЈ И ВРСКИ Воздушен сообраќај Превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство односно со вршење на услуги се должни да доставуваат известување за цените заради следење и за производи и услуги за кои ќе се пропише мерка за непосредна контрола на цените по престанувањето на таа мерка, во рок од три дена од денот на почетокот на применувањето на новите цени за сите производи од гранките: електростопанство, производство на јаглен, производство на нафта и земен гас и производство на нафтени деривати, за производи од гранката: Производство на прехранбени производи (пченично брашно од типот „850“ и „500“, леб произведен од тој тип брашно, шеќер во кристал, сурови и рафинирани масла за јадење) како и за услуги на превоз на патници и стоки во железничкиот сообраќај и за услуги на ПТТ сообраќај.

3. Известувањето за цените заради следење содржи:

- 1) назив на производот, односно на услугата;
- 2) единица на мера;
- 3) цени на производот односно на услугата за која се доставува известување, и тоа:
 - цени на ден 31 декември од претходната година;
 - цени применувани до денот на почетокот на применувањето на новата цена;
 - новоприменети цени;
- 4) податоци за видот на новоприменетата цена, и тоа:
 - а) производителска;
 - б) големопродажна;
 - в) малопродажна;

5) услови за продажба: место и начин на испорака (франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко склад на купувачот и сл.), начин на пресметка на вредноста на амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или не е повратна и сл.;

6) податоци за тоа кој ја донел одлуката за зголемување на цените (собирот на работниците, работнички совет, работоводниот орган и др.);

7) датум на донесувањето на одлуката на цената на производот односно на услугата;

8) датум на почетокот на применувањето на одлуката за цената на производот односно на услугата;

9) податоци за начинот на донесување одлука, и тоа:

- а) самостојно;
- б) врз основа на самоуправна спогодба со други организации на здружен труд за учество во остварувањето на заедничкиот приход;
- в) врз основа на самоуправна спогодба односно договор за цените со други организации на здружен труд (член 3 став 1 од Законот за системот на општествената контрола на цените).

4. Известувањето за цените, заради следење, се составува според пропишаниот образец, кој е отпечатен кон ова упатство и претставува негов составен дел, во два примерока од кои едниот му се доставува на Сојузниот завод за цени, а вториот на надлежниот орган за цени во републиката односно во автономната покраина во која е седиштето на организацијата на здружен труд.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-273/1
25 февруари 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Живко Прегл, с. р.

О Б Р А З Е Ц
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ

Реден број	Назив на производот односно на услугата	Единица на мера	Цена на производот, односно на услугата за која се доставува известување		
			на 31 декември од претходната година	применета до денот на почетокот на применувањето на новите цени	новоприменети цени
1	2	3	4	5	6
1.	Вид на новоприменетата цена (да се заокружи а, б, или в): а) производителска б) големопродажна в) малопродажна				
2.	Услови за продажба: место и начин на испорака (франко натоварено во местото на производителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко склад на купувачот и сл.); начин на пресметка на вредноста на амбалажата, со назнака дали амбалажата е повратна или неповратна и сл.				
3.	Одлука за зголемување на цената на производот, односно на услугата донесе (собирот на работниците, работничкиот совет, рабоводниот орган или др.)				
4.	Датум на донесувањето на одлуката за цената на производот односно на услугата:				
5.	Датум на почетокот на применувањето на одлуката за цената на производот односно на услугата				
6.	Одлуката е донесена (да се заокружи, а, б или в): а) самостојно б) врз основа на самоуправна спогодба со други ОЗТ за учество во остварувањето на заедничкиот приход в) врз основа на самоуправна спогодба, односно договор за цените со други ОЗТ (член 3 став 1 од Законот).				

142.

Врз основа на член 254 став 5 и член 349 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), по претходно прибавено мислење од Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони, директорот на Сојузната управа за царини пропишува

УПАТСТВО**ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО ПОШТЕНСКИТЕ ПРАТКИ ВО МЕГУНАРОДНИОТ ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ**

1. Во Упатството за царинската постапка со поштенските пратки во меѓународниот поштенски сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/84), во точка 39 став 2 бројот: „37” се заменува со бројот: „38”.

2. Во точка 41 став 1 по зборовите: „не се врати во странство” се става точка, а текстот до крајот се брише.

Став 2 се менува и гласи:

„Пратките од одредбата на став 1 од оваа точка, освен пратките што содржат дрога, пропаганден материјал и др., поштата за царинење ги враќа во странство преку изменичната пошта, врз основа на царинската проследница.

ца. По враќањето на пратката во странство, царинарницата ја раздолжува поштенско-царинската пријава со бројот на царинската проследница.”

3. Точка 47 се менува и гласи:

„Увозната поштенско-царинска декларација за граѓани се печати во блокови од 20 примероци, со тоа што три последователни примероци во блокот се означени со ист реден број. Првиот и вториот примерок на грбот се карбонизирани, а на врвот перфорирани. Првиот и вториот примерок остануваат во блокот за потребите на царинарницата, а третиот примерок, со пополнетата уплатница, ѝ се предава на поштата и се приклучува кон пратката заради врачување на примателот.”

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. Д-1955

27 февруари 1985 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Звонко Пошчиќ, с. р.

143.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25, член 33 и чл. 61 и 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), а во согласност со одредбите на Одлуката за критериумите за замена на кредити од примарната емисија за селективни намени со монетизација со селективно обележје („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/83), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ, ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА**

1. Во Одлуката за општите услови, за начинот и постапката за користење и враќање на примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/84) во точка 16 ставот 3 се менува и гласи:

„Ако народната банка со претходната контрола од став 1 на оваа точка установа дека банката во моментот на разгледувањето на нејзиното барање за користење на средства има каква и да било неуредност, во смисла на оваа точка, и дека средствата ненаменски ги користи, народната банка, во согласност со член 33 од Законот за Народната банка на Југославија, донесува решение за одбивање на барањето на банката за користење на примарната емисија.”

По став 3 на оваа точка се додава нов став 4, кој гласи:

„Против решението од став 3 на оваа точка, банката може, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението, да изјави жалба до Народната банка на Југославија. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 6
12 февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

144.

Врз основа на член 69г од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), во соработка со Стопанската комора на Југославија, Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство донесува

ЕДИНСТВЕНИ КРИТЕРИУМИ**ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1985 ГОДИНА****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со Единствените критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство,

за 1985 година (во натамошниот текст: Единствени критериуми), се утврдуваат:

1) мерилата за пресметување на делот од девизите за општествено признати репродукциони потреби, што заради плаќање во странство им припаѓаат на организациите на здружен труд, и тоа:

а) во рамките на едно општо здружение или повеќе поврзани општи здруженија на Југославија или други форми на здружување или поврзување на ниво на Југославија;

б) во формите на здружување и поврзување кои претставуваат големи деловни и репродукциони целини на југословенското стопанско подрачје;

2) мерилата со кои организациите на здружен труд во рамките на формите на здружување и поврзување ќе се поттикнуваат на остварување поголем извоз и поголем девизен прилив;

3) мерилата врз основа на кои на организациите на здружен труд им се утврдува правото на купување девизи на единствениот девизен пазар за општествено признати репродукциони потреби во рамките на формите на здружување и поврзување од точка 1 на овој член заради плаќања спрема странство.

Мерилата за пресметување на делот на девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд за општествено признати репродукциони потреби и мерилата врз основа на кои се утврдува правото на купување девизи на девизниот пазар за општествено признати репродукциони потреби се единствени за сите форми на здружување и поврзување од точка 1 под б) на овие критериуми.

Член 2

Под форми на здружување и поврзување, во смисла на овие критериуми, се подразбираат, покрај едно или повеќе поврзани општи здруженија на Југославија, и големите деловни репродукциони целини на југословенското стопанско подрачје, како и други форми на здружување и поврзување на ниво на Југославија за кои, врз основа на член 3 од овие критериуми, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство (во натамошниот текст: Заедница на Југославија) ќе одлучи, по нивно барање, општествено признатите репродукциони потреби да им се пресметуваат врз основа на мерилата од овие критериуми.

Член 3

Форми на здружување и поврзување на ниво на Југославија, во смисла на член 69г ст. 2 и 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/84) – (во натамошниот текст: Законот), за кои се пресметуваат општествено признатите репродукциони потреби во Заедницата на Југославија, се:

1) формите на здружување и поврзување во кои здружувањето на труд и средства се заснова врз поделба на трудот, заемна соработка и поврзаност на организациите на здружен труд и врз кооперација односно меѓузависност на снабдувањето со сировини и репродукционен материјал од значење за производството на заеднички производ што се извезува или се продава на домашниот пазар;

2) формите на здружување и поврзување кои по обемот на своето производство и извоз и обемот на работењето претставуваат големи деловни и репродукциони целини на југословенското стопанско подрачје;

3) формите на здружување и поврзување кои имаат обединета деловно-финансиска функција, заеднички програми за извоз и заеднички настап на странски пазари;

4) формите на здружување и поврзување што се формирани врз основа на здружување на труд и средства во смисла на Законот за здружениот труд и запишани во судскиот регистар со овластување за надворешнотрговски промет за своја сметка и од името на своите членки.

Покрај условите од став 1 на овој член, формите на здружување и поврзување треба да го исполнуваат и следниот услов: со производство на стоки и вршење на услуги да оствариле во 1984 година извоз на конвертибилното подрачје најмалку во износ од 40 милиони долари, вклучувајќи и извоз по меѓудржавни аранжмани.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, во зависност од структурата на производството, може да се отстапи од износот од тој став до 15% ако со програмата за извоз на определената форма за 1985 година е предвидено остварување на извоз најмалку во тој износ.

Формите на здружување и поврзување што се формираат врз основа на овие критериуми, за кои постапката за судска регистрација е во тек, можат да се сметаат како форма на организирање во смисла на член 73. ст. 2 и 3 од Законот.

Член 4

Единствените критериуми се применуваат, во рамките на секоја форма на здружување и поврзување, за пресметување на вкупниот дел од девизите што им припаѓа на сите организации на здружен труд во таа форма за општествено признатите репродукциони потреби.

Член 5

Делот од девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд од наменското производство за плаќање на увоз заради производство на производи со посебна намена се утврдува врз основа на посебни критериуми што ги донесува Сојузниот извршен совет.

На организацијата на здружен труд која во своите производствени капацитети покрај наменско производство врши и дејност која нема карактер на наменско производство, делот од девизите за општествено признати репродукциони потреби и се пресметува врз основа на овие критериуми.

Член 6

Од остварениот девизен прилив организацијата на здружен труд издвојува и продава дел од девизите во височината и на начинот што се утврдени во Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година.

По издвојувањето на делот од девизите во смисла на став 1 од овој член, на организацијата на здружен труд и припаѓа дел од девизите за општествено признати репродукциони потреби во согласност со самоуправната спогодба склучена во рамките на формата на здружување и поврзување.

II. МЕРИЛА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ДЕВИЗИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ ЗА ФОРМИТЕ НА ЗДРУЖУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ

Член 7

Делот од девизите за општествено признати репродукциони потреби што од вкупниот девизен потенцијал според девизниот биланс на Југославија им припаѓа на организациите на здружен труд заради плаќање спрема странство за секоја форма на здружување и поврзување се пресметува врз основа на:

1) вкупниот износ на фиксните и гарантираните обврски по странски кредити (долгорочни, среднорочни, крат-

корочни) и на обврските по меѓународни конвенции што втасуваат за плаќање во 1985 година, со тоа што:

– делот од девизите за општествено признати репродукциони потреби утврден со самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми да им се намали на организациите на здружен труд за износот на фиксните и гарантираните обврски што во текот на годината се репрограмираат и се рефинансираат и на обврските што дефинитивно се намируваат од средствата обезбедени за овие намени кај Народната банка на Југославија. Тоа намалување ќе го изврши овластената банка, во рок од 15 дена од денот кога е склучен договорот за репрограмирање и рефинансирање на обврските, за што веднаш ќе ја извести Заедницата на Југославија, а за делот од обврски што дефинитивно се намируваат од средствата кај Народната банка на Југославија – во моментот на извршувањето на обврските, врз основа на податоците на Народната банка на Југославија.

– делот од девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд за намирување на фиксните и гарантираните обврски, организацијата на здружен труд може, по намалувањето на општествено признатите репродукциони потреби за износот на репрограмираните и рефинансираните обврски, привремено, до втасувањето на обврските, да го употреби и за други плаќања ако постигне спогодба со овластената банка дека во моментот на нивното втасување ќе обезбеди девизи;

2) односот на просечно остварениот увоз на стоки и одливот од услуги и другиот нестоковен одлив во конвертибилни девизи во 1982 и 1983 година, освен увозот на опрема и одливот по камати, помножен со стапката на растежот на увозот утврдена во Одлуката за платниот биланс на Југославија за 1985 година според просечно остварениот извоз на стоки, приливот од услуги и другиот нестоковен прилив во конвертибилни девизи за 1982 и 1983 година помножен со стапката на растежот на извозот утврдена во Одлуката за платниот биланс на Југославија за 1985 година. Делот од девизите што врз основа на оваа точка им припаѓа на организациите на здружен труд во рамките на формите на здружување и поврзување се пресметува на тој начин што со утврдениот процент од оваа точка се множи просечно остварениот извоз на стоки, приливот од услуги и другиот нестоковен прилив во конвертибилни девизи во 1982 и 1983 година, зголемен за стапката на растежот на извозот.

Делот од девизите што врз основа на пресметувањето им припаѓа на организациите на здружен труд во рамките на формите на здружување и поврзување за општествено признатите репродукциони потреби се признава во ист процент како и делот од девизите што организациите на здружен труд го задржуваат од остварениот девизен прилив во 1985 година и како износ на девизи што имаат право да ги купат на девизниот пазар во 1985 година.

Вредноста на увозот и извозот од точка 2 на овој член е износот утврден во смисла на член 9 од овие критериуми.

Стапката на растежот на увозот и стапката на растежот на извозот, утврдени со Одлуката за платниот биланс на Југославија за 1985 година се пресметуваат на основицата на увозот односно извозот просечно остварен во 1982 и 1983 година.

Општествено признатите репродукциони потреби за организациите на здружен труд од областа на сообраќајот не се пресметуваат за износот на девизите примени од домашни организации на здружен труд за покритие на транспортните трошоци за кои им се признаени општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд за кои стоките се извезуваат односно увезуваат.

Организацијата на здружен труд што во 1982 и 1983 година здружила девизи врз основа на член 68 од Законот може увозот од тие години да го зголеми за износот на така задржените девизи ако со организацијата на здружен

труд која во споменатите години ги платила увезените стоки со така здружените девизи склучи спогодба за тој износ да ѝ се намали увозот.

Промените на височината на делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби извршени кај организациите на здружен труд по основ на став 6 од овој член ќе ги верификува Извршниот одбор на Заедницата на Југославија.

Член 8

Делот од девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд за општествено признати репродукциони потреби, т. е. делот од девизите што од остварениот девизен прилив го задржуваат и делот од девизите што имаат право да го купат на девизниот пазар односно вкупниот обем на плаќањата спрема странство во рамките на сите форми на здружување и поврзување, утврден на начинот од член 7 на овие критериуми, мора да биде усогласен со пропорциите од платниот и девизниот биланс на Југославија и не може да ги премине утврдените рамки од платниот и девизниот биланс на Југославија за 1985 година.

Заради спроведување на одредбата од став 1 на овој член, делот од девизите што организациите на здружен труд го задржуваат од девизниот прилив остварен во 1985 година во рамките на формите на здружување и поврзување се пресметува во апсолутен износ со примена на пресметаниот процент на просечно остварениот извоз на стоки, приливот од услуги и другиот нестоковен прилив во 1982 и 1983 година, зголемен за стапката на растежот на извозот од член 7 на овие критериуми.

Член 9

Податоци за вредноста на извозот и увозот на стоки, освен на увозот на опрема, што се наплатува односно се плаќа во конвертибилни девизи остварени во 1982 и 1983 година, искажани поединечно по организации на здружен труд, ќе прибави Заедницата на Југославија од Сојузната управа за царини.

Податоци за фиксните и гарантираните обврски на организациите на здружен труд што втасуваат за плаќање во 1985 година во конвертибилни девизи, ќе обезбеди Народната банка на Југославија според прегледот од Прилогот бр. 1 на овие критериуми.

Податоци за обврските по меѓународни конвенции за 1985 година ќе обезбедат организациите на здружен труд според Прилогот бр. 2 на овие критериуми.

Податоци за вредноста на одливот и приливот на девизи по увоз и извоз на услуги, вклучувајќи и податоци за другиот нестоковен одлив, освен одливот по основ на камата и за приливот во конвертибилни девизи во 1982 и 1983 година, а намалени за износот од член 7 точка 2 став 5 на овие критериуми што мора да ги верификува овластената банка, ќе обезбедат организациите на здружен труд според прегледот од Прилогот бр. 3 на овие критериуми.

Податоците прибавени од Сојузната управа за царини и од Народната банка на Југославија Заедницата на Југославија ќе ѝ ги достави на Стопанската комора на Југославија и на самоуправните интересни заедници на републиките и автономните покраини за економски односи со странство (во натамошниот текст: републички и покраински заедници). Организациите на здружен труд ќе ги достават податоците од прилозите бр. 2 и 3 до Општото здружение на Југославија, а ако делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби се утврдува во рамките на големи деловни и репродукциони целини или други форми на здружување и поврзување на ниво на Југославија, податоците од прилозите бр. 2 и 3 ќе ги достави до Заедницата на Југославија.

Податоците од овој член се искажуваат во динари, со пресметување на износот во конвертибилни девизи по курсевите од Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даноч-

ните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/84) – (во натамошниот текст: Одлуката).

Ако податоците за фиксните и гарантираните обврски и податоците за извозот и увозот на стоки во 1982 и 1983 година, добиени од Народната банка на Југославија и од Сојузната управа за царини, отстапуваат од податоците со кои располага организацијата на здружен труд, на таа организација, врз основа на примената изјава и проверената приложена документација, може да ѝ се коригира процентот утврден врз основа на мерилата од член 7 на овие критериуми.

Член 10

Во формите на здружување и поврзување во кои организациите на здружен труд, како целина, увезувале а не увезувале во 1982 и 1983 година, делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби се пресметува во фиксен износ намален за износот од член 7 точка 2 став 5 на овие критериуми, во височина на просечниот увоз на стоки и услуги, освен увозот на опрема, и друг одлив, освен одливот по основ на камата во конвертибилни девизи, остварен во 1982 и 1983 година зголемен за износот на фиксните и гарантираните обврски по странски кредити и меѓународни конвенции што втасуваат за плаќање во 1985 година.

Девизи за намените од став 1 на овој член се купуваат на единствениот девизен пазар.

Член 11

Врз основа на мерилата од чл. 7 и 10 и податоците од член 9 на овие критериуми, за организациите на здружен труд во рамките на општите здруженија на Југославија, општото здружение на Југославија го пресметува делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд.

За организациите на здружен труд за кои, по нивно барање, Извршниот одбор на Заедницата на Југославија одлучил делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби да се пресметува во рамките на други форми на здружување и поврзување, делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби се пресметува во Заедницата на Југославија врз основа на мерилата од член 7 и податоците од член 9 на овие критериуми.

III. УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ДЕЛ ОД ДЕВИЗИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ

Член 12

Делот од девизите за плаќање на увозот на енергетски сировини издвоен со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година, предвидени со Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 година, се искажува посебно по организации на здружен труд што вршат увоз и истражување на енергетски сировини, и тоа во височина на распредениот дел од девизите утврден за овие намени со посебна самоуправна спогодба склучена во рамките на Општото здружение на нафтното стопанство на Југославија и Општото здружение на црната металургија на Југославија. Тој износ се утврдува со самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми како посебен дел од девизите за задоволување на општествено признатите репродукциони потреби, а се реализира, зависно од динамиката на приливот на девизни средства за овие намени, на сметка кај Народната банка на Југославија.

Член 13

Во рамките на делот од девизите за општествено признати репродукциони потреби утврден со самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми, посебно се ис-

кажува оемот на увозот на стоки утврден со општествениот договор за обезбедување и користење на девизи за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи односно сировини за нивно производство во 1985 година на единствениот југословенски пазар, а се реализира од изворите наведени во тој договор.

Член 14

Организациите на здружен труд, од остварениот девизен прилив, покрај делот на девизите што им припаѓаат за општествено признати репродукциони потреби заради плаќање во странство, задржуваат и дел на девизи за намирање на обврските во 1985 година настанати врз основа на Одлуката за регулирање на изворите и начинот на враќање на девизи на овластените банки кои од својот вкупен девизен потенцијал ги платиле фиксните и гарантираните обврски за сметка на определени општествени правни лица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/83).

Став 1 од овој член не ќе се применува до донесувањето на закон со кој ќе се регулира ова прашање.

Член 15

Во рамките на делот на девизите за општествено признати репродукциони потреби утврден со самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми се врши увоз и плаќање по основ на:

- увоз заради извоз;
- заедничко вложување на странски лица во домашна организација на здружен труд за тековна репродукција;
- компензациони работи;
- саемски компензациони работи;
- работи на малограничниот промет;
- работи од член 114 на Законот;
- пребивање на долгувања и побарувања;
- наплата и плаќање на услуги во натура по работи на облагородување.

За вредноста на увозот по работите од став 1 на овој член подеднакво се намалува износот на девизите што организациите на здружен труд ги задржуваат за задоволување на своите општествено признати репродукциони потреби и правото на купување девизи на девизниот пазар.

Член 16

Во рамките на делот на девизите за општествено признати репродукциони потреби во формите на здружување и поврзување на кои се однесува член 21 од овие критериуми, со самоуправна спогодба ќе се обезбеди на организацијата на здружен труд да ѝ припаѓа дел од девизите за општествено признати репродукциони потреби по работи на долгорочна производствена кооперација со странски лица, во височина на извозот остварен по тие работи.

Член 17

Организациите на здружен труд можат од делот на девизите што им припаѓаат по основ на општествено признати репродукциони потреби да плаќаат опрема од помала вредност и резервни делови за инвестиционо одржување во 1985 година, во височина од 10% од износот утврден за општествено признати репродукциони потреби.

IV. ПОСТАПКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ ВО ФОРМИТЕ НА ЗДРУЖУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ

Член 18

Податоците за делот на девизите за општествено признати репродукциони потреби, пресметани во смисла на член 11 од овие критериуми, ѝ се доставуваат на Заедницата на Југославија.

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија утврдува дали делот на девизите за општествено признати репродукциони потреби од став 1 на овој член е пресметан во согласност со овие критериуми.

Кога ќе утврди дека делот на девизите за општествено признати репродукциони потреби на организациите на здружен труд во форма на здружување и поврзување е пресметан во согласност со овие критериуми, Извршниот одбор издава потврда за тоа.

Организациите на здружен труд можат да ја склучат самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми кога Извршниот одбор ќе им ја издаде потврдата од став 3 на овој член.

Член 19

Во рамките на делот на девизите за општествено признати репродукциони потреби пресметан за секоја форма на здружување и поврзување, организациите на здружен труд во рамките на таа форма на здружување и поврзување со самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми го утврдуваат и распоредуваат делот на девизите врз одделни организации на здружен труд за нивните општествено признати репродукциони потреби. Притоа тргнуваат од потребата приоритетно да се обезбедува производство за извоз со што поголем степен на обработка и со што поголем девизен ефект.

Правата на купување девизи на девизниот пазар се утврдуваат во рамките на вкупно пресметаните општествено признати репродукциони потреби за формата на здружување и поврзување.

Делот од девизите за општествено признати репродукциони потреби што врз основа на пресметувањето им припаѓа на организациите на здружен труд во рамките на формата на здружување и поврзување се признава во ист процент како и делот на девизите што организациите на здружен труд го задржуваат од остварениот девизен прилив во 1985 година и како износ на девизите што имаат право да ги купат на девизниот пазар во 1985 година. Со самоуправни спогодби во рамките на формите на здружување и поврзување се утврдува, во процент, делот на девизи што го задржува секоја организација на здружен труд и делот на девизи што секоја организација на здружен труд го продава на девизниот пазар.

Член 20

Дел од општествено признатите репродукциони потреби се задоволува со увоз на кредит чија отплата не втасува во 1985 година.

Член 21

Под задржување на девизи се подразбира девизниот прилив на девизната сметка на организациите на здружен труд, како и користењето на девизи од извоз по специфични работи на надворешнотрговска размена, и тоа: работи на долгорочна производствена кооперација, имајќи го предвид член 16 на овие критериуми, работи на увоз заради извоз, работи на заедничко вложување на странски лица во домашна организација на здружен труд за текушта репродукција, компензациони работи, саемски компензациони работи, работи на малограничниот промет, работи од член 114 на Законот, за плаќање на увозот по овие специфични работи и др.

Делот на девизите што се задржува по сите основи од став 1 на овој член се пресметува со единствен процент утврден врз основа на мерилата од член 7 на критериумите.

Член 22

Право на купување девизи на девизниот пазар врз основа на овие критериуми имаат организациите на здружен труд:

- кои со делот на девизи што им преостанува по издвојувањето за заеднички договорените потреби не можат

да ги намират општествено признатите репродукциони потреби утврдени со самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми;

– чијшто придонес во извозот неможе да се утврди или ако не е доволен за намирување на увозните потреби;

– кои ги утврдиле увозните потреби, но не учествуваат во извозот;

– кој се должни да ги намират услугите на превозот на домашни патници и ПТТ услуги што ги презеле странски лица.

Член 23

Формите на здружување и поврзување и организациите на здружен труд имаат право на купување девизи на девизниот пазар во височина на разликата помеѓу вкупните општествено признати репродукциони потреби и девизниот прилив што го задржуваат организациите на здружен труд.

Правото на купување девизи на девизниот пазар се утврдува со самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми во рамките на формите на здружување и поврзување според одделни извори од кои ќе се обезбедат девизи за купување на девизниот пазар.

Член 24

Со самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми организациите на здружен труд го утврдуваат правото на купување девизи на девизниот пазар, по правило, рамномерно по квартали.

Правото на купување девизи на девизниот пазар квартално ќе се усогласува со извршувањето на платниот и девизниот биланс на Југославија.

Член 25

При меѓусебното распоредување на делот на девизите за општествено признати репродукциони потреби утврдени за формата на здружување и поврзување, организациите на здружен труд можат да се спогодат делот на девизите за општествено признати репродукциони потреби на организациите на здружен труд, кои:

– во 1982 и 1983 година извезувале а во тие години не увезувале;

– кои во тие години не извезувале а увезувале и во 1985 година остваруваат девизи;

– за новооснованите организации на здружен труд и за оние што се во основање;

– за организациите на здружен труд со пробно производство и за организациите на здружен труд кои во 1982 и 1983 година не извезувале ниту увезувале, а во 1985 година остваруваат девизи

да се пресмета и утврди во височината на делот на девизите што за општествено признатите репродукциони потреби се утврдени за сродни организации на здружен труд во таа форма на здружување и поврзување.

Член 26

Самоуправните спогодби од член 6 на овие критериуми што ги склучиле организациите на здружен труд во рамките на секоја форма на здружување и поврзување и се доставуваат на Заедницата на Југославија и на овластената банка.

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија, во рок од 15 дена од денот на приемот на самоуправните спогодби, утврдува дека делот на девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд за секоја форма на здружување и поврзување е распореден врз одделни организации на здружен труд во рамките на делот на девизите што им припаѓа на организациите на здружен труд во рамките на таа форма на здружување и поврзување.

Ако Извршниот одбор утврди дека распределбата врз одделни организации на здружен труд не е извршена во рамките на делот на девизите утврдени за формата на здружување и поврзување, ќе ги известат овластените бан-

ки дека не ги извршуваат налозите за плаќање на организациите на здружен труд од таа самоуправна спогодба, а односната форма на здружување и поврзување – распределбата на девизите врз одделни организации на здружен труд да ја изврши во рамките на утврдениот износ, во рок од 15 дена.

Член 27

Со самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми, организациите на здружен труд во рамките на формите на здружување и поврзување ги утврдуваат:

– мерилата за пресметување на делот на девизите за општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд;

– начинот и постапката на меѓусебно признавање на пресметаниот дел на девизите за општествено признатите репродукциони потреби;

– мерилата и критериумите за распоредување на делот на девизите за општествено признатите репродукциони потреби пресметани за формата на здружување и поврзување врз одделни организации на здружен труд.

Самоуправната спогодба треба да ги содржи сите елементи искажани во Прилогот бр. 4 на овие критериуми.

V. МЕРИЛА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕ ПОГОЛЕМ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ

Член 28

Ако организациите на здружен труд во рамките на формата на здружување и поврзување во текот на 1985 година остварат стапка на растеж на извозот над стапката на растеж предвидена со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година, зголемениот девизен прилив по тој основ, по издвојувањето на дел од девизите за намените утврдени со Законот, можат во целост да ги користат за плаќање на зголемените сопствени репродукциони потреби и меѓусебно да го распоредат во таа форма врз одделни организации на здружен труд.

Девизниот прилив по тој основ може да се користи за плаќање на сировини и друг репродукционен материјал, опрема и други плаќања спрема странство.

VI. НАЧИН И ПОСТАПКА НА КОРИСТЕЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ

Член 29

Целиот увоз, освен увозот на опрема и сите плаќања спрема странство, вклучувајќи го и кредитот користен за увоз на сировини и репродукционен материјал што се отплатува во 1985 година, се вршат во рамките на делот на девизите за општествено признати репродукциони потреби на организациите на здружен труд утврдени со самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми (делот на девизите што од остварениот девизен прилив им припаѓа на организациите на здружен труд и правото на купување девизи на девизниот пазар).

Член 30

Формите на здружување и поврзување се должни со самоуправните спогодби од член 6 на овие критериуми да обезбедат во рамките на делот на девизите утврдени за општествено признатите репродукциони потреби приоритетно да се извршуваат нивните фиксни и гарантирани обврски и да се плаќа увозот на сировини и репродукционен материјал за производство со кое, со користење на домаш-

ните ресурси, првенствено се остварува извоз на конвертибилното подрачје, како и увозот на сировини, репродукционен материјал и определени производи што се од посебно значење за снабдување на населението во согласност со општествениот договор од член 13 на овие критериуми.

Член 31

За износот на стоконите кредити што за увоз на сировини и репродукционен материјал се користат во 1985 година ќе се намалат општествено признатите репродукциони потреби, односно за износот на користените стоконите кредити ќе се намали, во моментот на увозот, и износот на девизите што организацијата на здружен труд го задржува за задоволување на своите општествено признати репродукциони потреби или правото на купување девизи на девизниот пазар.

Член 32

Правото на купување девизи утврдено врз основа на мерилата од овие критериуми се реализира квартално, сразмерно со остварувањето на девизниот прилив во Проекцијата на девизниот биланс на Југославија за 1985 година.

Член 33

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија, по распоредувањето на девизите за општествено признатите репродукциони потреби врз формите на здружување и поврзување, ќе изврши верификација на распоредот на девизите односно на правата на купување девизи на девизниот пазар од становиште на усогласување со општествено признатите репродукциони потреби во сите форми на здружување и поврзување и со изворите за купување девизи на девизниот пазар во смисла на член 23 од овие критериуми.

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија ќе донесува одлука за усогласување на правото на купување девизи на единствениот девизен пазар со остварувањето на приливот во конвертибилни девизи предвиден во девизниот биланс на Југославија, во рок од 10 дена од денот на добивањето податоци од Народната банка на Југославија.

Приоритет во купувањето девизи на единствениот девизен пазар ќе се обезбеди во согласност со Резолуцијата за општествено-економски развој и економска политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 година и Одлуката за заедничката девизна политика за 1985 година.

VII. ОСНОВИ ЗА ПОШИРОКО ПОВРЗУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 34

Организациите на здружен труд кои со производствена, финансиска и друга економска соработка се поврзани во производството и прометот на стоки и услуги за извоз ги утврдуваат, со самоуправни спогодба врз основа на член 67 од Законот, мерилата за распоредување на остварениот девизен прилив од тоа работење.

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член треба да ги содржи најмалку следните елементи:

- количината и квалитетот на стоките и услугите за меѓусебна испорака и роковите за испорака на стоки односно за извршување на услуги;
- договорените цени;
- учеството во заедничките ризици;
- заедничките елементи на плановите;
- основите и мерилата за распоредување на заедничкиот девизен прилив.

Организациите на здружен труд се должни склучени-те самоуправни спогодби и други акти од чл. 67 и 68 од Законот да им ги достават на банките овластени за работи со странство и на банките овластени за девизни работи во земјата (во натамошниот текст: овластени банки) кај кои имаат свои девизни сметки.

Организациите на здружен труд се должни на републичките и покраинските заедници да им ги достават, заради евидентирање, склучените самоуправни спогодби и други општи акти од чл. 67 и 68 на Законот, со тоа што тие заедници се должни збирните извештаи да ѝ ги достават на Заедницата на Југославија.

Член 35

Организациите на здружен труд кои склучуваат самоуправни спогодби од член 34 на овие критериуми, како и самоуправни спогодби заради заедничко производство за извоз, го утврдуваат своето учество во остварените девизи врз основа на следните објективизирани мерила:

- учеството на вредноста на одделни фази на производството во вредноста на производите;
- учеството на увозната супстанца во одделни фази на производството во вкупната вредност на увозната супстанца содржана во вредноста на производите што се извезуваат;
- други мерила за кои ќе се договараат учесниците на спогодбата.

Организациите на здружен труд ги склучуваат самоуправни спогодби од член 34 на овие критериуми врз основа на заедничките основи и мерила што ги прифатиле во самоуправните спогодби со други организации на здружен труд со кои производството, работно и деловно се непосредно поврзани.

Член 36

Дел од девизниот прилив кој им припаѓа на организациите на здружен труд по член 67 од Законот овластените банки го распоредуваат, во согласност со одредбите на тој член, во корист на девизната сметка на организациите на здружен труд што учествувале во неговото остварување.

Член 37

Остварените девизи и девизите стечени врз основа на утврдениот придонес, со кои располагаат по овие критериуми, организациите на здружен труд можат да ги здружуваат во согласност со член 68 од Законот и со нив да располагаат на начинот и под условите утврдени со Законот.

Организациите на здружен труд што здружуваат девизи можат меѓусебно да ги пренесуваат на сметките што ги имаат во овластените банки само за намените за кои ги здружуваат.

Член 38

Овластените банки се должни за намените од член 34 став 3 и намените од чл. 35 и 36 на овие критериуми да им доставуваат на односните републички и покраински заедници месечни извештаи за извршениот девизен прилив и одлив по самоуправните спогодби и другите акти од чл. 67 и 68 на Законот.

VIII. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 39

Организациите на здружен труд во формите на здружување и поврзување што според Единствената класификација на дејности се распоредени во гранките:

- образование (1201), научноистражувачка дејност (1202), култура, уметност, информации (1203), освен издавачката и новинско-издавачката дејност (12031), кинематографија (12036), физичка култура и спорт (1204), здравствена заштита (1301), општествена заштита на децата и младината и социјална заштита (1302), здруженија на организации на здружен труд (1403), освен посебни стопански здруженија (14032), општествено-политички и општествени организации и здруженија на граѓаните (1404), освен општествено-политичките организации (1404), комунални дејности (1003), економски, организациони и технолошки услуги (11062), самоуправни интересни заедници (1402) и превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај (060601), задржуваат дел од девизите што ѝ преостанува од остварениот девизен прилив на организацијата на здружен труд по издвојувањето за заеднички договорените потреби утврдени со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година.

Член 40

Организацијата на здружен труд од малото стопанство организирана во рамките на општо здружение во републиката, односно автономната покраина задржува дел од девизите по издвојувањето за заеднички договорените потреби утврдени со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година ако не е прифатена во односното општо здружение на Југославија во рамките на тоа здружение да го утврдува делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби.

Член 41

На организацијата на здружен труд која до 1 март 1985 година не ја склучи самоуправната спогодба од член 6 на овие критериуми, како и на организацијата на здружен труд основана по тој рок, ѝ се пресметува, во рамките на Заедницата на Југославија, делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби во височина од 50% од износот на девизите што за таа организација на здружен труд би биле пресметани врз основа на мерилата од член 73 став 5 на Законот.

Член 42

Заедницата на Југославија и републичките и покраинските заедници се должни да ја следат примената на овие критериуми, да укажуваат на проблемите во таа примена и да преземаат соодветни мерки.

Ако Собранието на Заедницата на Југославија утврди дека со примената на овие критериуми не се обезбедува извршување на пропорциите на платниот и девизниот биланс на Југославија, ќе презема додатни мерки од својата надлежност заради остварување на пропорциите утврдени во платниот и девизниот биланс на Југославија. Истовремено за тоа ќе го извести Сојузниот извршен совет, општите здруженија и Стопанската комора на Југославија и ќе покрене постапка за измена и дополнување на Единствените критериуми, по постапката и на начинот што се предвидени за нивното донесување.

Член 43

Евиденција и контрола на користењето на делот од девизите за општествено признатите репродукциони потреби врши Народната банка на Југославија, народните банки на републиките, народните банки на автономните покраини и овластените банки, во согласност со Законот.

Член 44

Овластената банка издава потврда за обезбедување на девизи на организациите на здружен труд, според динамиката утврдена во Заедницата на Југославија. Банката врши продавање на девизи во моментот на втасаноста на плаќањето спрема странство.

Дел од девизите што ѝ припаѓаат на организацијата на здружен труд врз основа на самоуправната спогодба од

член 6 на овие критериуми и склучениот кредити за увоз, како извори на девизни средства и задоволување на општествено признатите репродукциони потреби, се основ за давање потврда за обезбедување на девизни средства за плаќање на увозот, вклучувајќи ги и трошоците за превоз согласно со член 132 на Законот и за поднесување пријава за склучениот договор за увоз. Во потврдата на овластената банка запишува дека е извршено и товарење на општествено признатите репродукциони потреби за тој увоз.

Организациите на здружен труд можат да склучуваат странски кредити до нивото утврдено со Одлуката за платниот биланс на Југославија и со Одлуката за девизниот биланс на Југославија за 1985 година, на начинот и под условите утврдени со Единствените критериуми од член 141 на Законот.

Средствата што се користат за увоз на опрема во смисла на член 17 од овие критериуми и делот од девизите што организациите на здружен труд ги задржуваат во смисла на член 28 од овие критериуми се основ за поднесување пријава за склучен договор за увоз на опрема и за плаќање на аванс за увоз на опрема.

IX. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 45

Организациите на здружен труд можат, до склучувањето на самоуправните спогодби од член 6 на овие критериуми за 1985 година, а најдоцна до 28 февруари 1985 година, од девизниот прилив остварен во тој период да користат дел од девизите во височина на процентот утврден со самоуправната спогодба за 1984 година, а најмногу до 46%.

Правото на организациите на здружен труд за купување на девизи на девизниот пазар може да изнесува 2/12 од тоа право утврдено со самоуправната спогодба за 1984 година.

Член 46

Неискористените права на организациите на здружен труд за купување на девизи на девизниот пазар се гасат на 31 декември 1984 година.

Член 47

Неискористениот дел од девизите што организацијата на здружен труд го задржала во 1984 година врз основа на мерилата од Единствените критериуми за таа година може да се користи и во 1985 година на начинот и по постапката што се утврдени со овие критериуми.

Член 48

Заедницата на Југославија, во соработка со Стопанската комора на Југославија, до крајот на март 1985 година ќе ги провери резултатите добиени врз основа на мерилата од овие критериуми, а врз основа на остварениот извоз (увоз) во 1983 и 1984 година, и ако се установа отстапувања поголеми од 15% ќе изврши соодветни корекции на општествени признатите репродукциони потреби.

Ако во одделни форми на здружување и поврзување настапат позначителни отстапувања за определени организации на здружен труд, ќе се извршат корекции од пресметаните на општествено признати репродукциони потреби во рамките на тие форми на здружување.

Заедницата на Југославија е должна да води сметка за тоа оваа корекција да биде во рамките на платниот и девизниот биланс на Југославија за 1985 година.

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Ако организацијата на здружен труд и друга форма на здружување и поврзување ја менуваат формата на орга-

низирање од член 1 на овие критериуми, должни се да по-
р а а е н о у в н т о г о д б
склучена во рамките на формата на здружување и поврзу-
вање на која таа организација на здружен труд или друга
форма на здружување и поврзување ѝ припаѓа, како и на
самоуправната спогодба од другата форма на која ќе ѝ
пристапи организацијата на здружен труд ако се приклуч-
чат кон другата форма од член 1 став 1 алинеја 1 под а) и
б) на овие критериуми.

Член 50

Одредбите на Единствените критериуми ги толкува
Собранието на Заедницата на Југославија, во соработка со
Стопанската комора на Југославија.

Член 51

Упатство за применување на Единствените критериу-
ми донесува Извршниот одбор на Заедницата на Југосла-
вија, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на овие
критериуми.

Член 52

Единствените критериуми се применуваат од 1 јануа-
ри 1985 година.

Член 53

Единствените критериуми влегуваат во сила наред-
ниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Број 195/1-01
30 јануари 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Интересната
заедница на Југославија за
економски односи
со странство,
Христо Кошка, с. р.

Прилог бр. 1/1

ПРЕГЛЕД

НА ОБВРСКИТЕ ПО СТРАНКИТЕ КРЕДИТИ ШТО
ВТАСУВААТ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО 1985 ГОДИНА

-во динари-

(Назив и седиште на организацијата на здружен труд)

Вид на обврската	И з н о с		Вкупно
	главница	камата	
1	2	3	4 (2 + 3)

1. Обврски по странски кре-
дити (спецификација)

ВКУПНО:

Во _____ 198_____

(Потпис на овластеното
лице и печат на ОЗТ)

(Заверува овластената банка, потпис и штембил)

Прилог бр. 1

НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

ПРЕГЛЕД

НА ОБВРСКИТЕ ПО СТРАНКИТЕ КРЕДИТИ ШТО
ВТАСУВААТ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО 1985 ГОДИНА

Назив на организаци- јата на здружен труд	Вид на обврските по странските кредити, (краткорочни, средно- рочни, долгорочни)	И з н о с		
		главница	камата	вкупно
1	2	3	4	5 (3 + 4)

Во Белград, _____ 198_____

(Заверка на Народната банка на
Југославија, потпис и штембил)

Прилог бр. 2

ПРЕГЛЕД

НА ОБВРСКИТЕ ПО МЕЃУНАРОДНИТЕ КОНВЕН-
ЦИИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО 1985 ГОДИНА

-во динари-

(Назив и седиште на организацијата на здружен труд)

Вид на конвенцијата	Износ
1	2

ВКУПНО:

Во _____ 198_____

(Потпис на овластеното лице
и печат на ОЗТ)

Прилог бр. 3

ПРЕГЛЕД

НА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ ЗА УСЛУГИ И ДРУГИ НЕСТОКОВНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ ОСТВАРЕНИ ВО 1982 И 1983 ГОДИНА

- во динари -

Година	Вредност на одливот за услуги и други нестоковни одливи	Вредност на приливот за услуги и други нестоковни приливи
1	2	3
1982		
1983		
Вкупно:		

Во _____ 198_____

(Потпис на овластеното лице и печат на ОЗТ)

(Место за заверка и печат на овластената банка)

Прилог бр. 4

ЕЛЕМЕНТИ

НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ОД ЧЛЕН 6 НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ

I. ДЕЛ ОД ДЕВИЗИТЕ ШТО И ПРИПАГА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ

1. Од остварениот девизен прилив

- 1.1. во процент
- 1.2. износ

2. Право на купување на девизи на девизниот пазар

- 2.1. во процент
- 2.2. во износ

3. Вкупно (1 + 2)

- 3.1. во процент (1.1. + 2.1.)
- 3.2. во износ (1.2. + 2.2.)

II. УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ ПО НАМЕНИ

1. Обврски по странските кредити

- 1.1. во процент
- 1.2. во износ

од тоа:

- 1.2.1. обврски што се намируваат од средствата по чл. 2 и 6 на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи

2. Обврски по меѓународните конвенции од тоа:

- 2.1. обврски што се намируваат од издвоените средства за овие намени

3. Обврски од член 14 на Единствените критериуми

4. Друг дел на репродукционите потреби

- 4.1. во процент
- 4.2. во износ

од тоа:

- 4.2.1. плаќање по Општествениот договор (член 13)

- 4.2.2. енергетски суровини (член 12)

III. ПРИЛИВ ОД ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ И ДРУГИ НЕСТОКОВНИ ПРИЛИВИ ПРОСЕЧНО ОСТВАРЕНИ ВО 1982 И 1983 ГОДИНА ЗГОЛЕМЕН ЗА 22,5%.

145.

Тргувајќи од долгорочните општествени определби во областа на енергетика, како и од одредбите на Резолуцијата за политика на општествено-економскиот развој на Југославија во 1984 година, Собранието на СФРЈ, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Саборот на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Собранието на САП Војводина, Собранието на САП Косово, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Сојузот на самоуправните интересни заедници на електростопанството на Југославија и Заедницата на југословенското електростопанство, врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ШТЕДЕЊЕ И СОЛИДАРНОСТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕДОСТИГ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Тргувајќи од тоа дека заеднички интерес на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, општествено-политичките заедници, како и на целата општествена заедница е создавање услови за побрз развој на енергетиката, посебно на производството на електрична енергија, што е од големо значење за доследно остварување на долгорочните цели и задачи на развојот, особено во поглед на динамизирањето на растежот на индустриското производство, поголем извоз, како и надминување на постојните проблеми на земјата во областа на економските односи со странство, а имајќи ги предвид правата и должностите на републиките и автономните покраини утврдени со Уставот на СФРЈ, како во поглед на сопствениот општествено-економски развој, вклучувајќи го и развојот на енергетиката на своето подрачје, така и од стаовиште на нивната одговорност за развојот на земјата во целост, учесниците на овој општествен договор се согласни дека и рационалното користење и штедењето на електричната енергија, како фактори што се од суштествено значење за намирувањето на потребите за електрична енергија, се дел од вкупната политика на долгорочниот развој на енергетиката, па дека како трајна определба и за-

дача треба да се опфатат и со актите со кои се утврдува концептот на општествено-економскиот развој на земјата во целост.

Член 2

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека, во рамките на своите надлежности и овластувања, ќе преземаат мерки и активности заради континуирано спроведување на процесот за рационално користење и штедење на електричната енергија.

Во случаите на недостиг на електрична енергија предвидени со овој општествен договор, а заради побрзо надминување на можните кризни ситуации во снабдувањето и заради избегнување на потешките последици за стопанството и за широката потрошувачка на подрачјата на загрозените републики, односно автономни покраини, учесниците на овој општествен договор се согласни дека ќе обезбедуваат солидарност во меѓусебните испораки, во согласност со одредбите од овој општествен договор, на начинот што е утврден со самоуправниот општ акт.

Член 3

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека постојат значајни можности за рационално користење и штедење на расположливата електрична енергија, како во широката потрошувачка, така и во индустријата, посебно во одделни гранки, па дека заради тоа треба:

1) да се подобруваат постојните технолошки процеси и да се интензивираат истражувањата за воведување на нови технологии заради намалување на специфичната потрошувачка на електрична енергија по единица производ;

2) да се развиваат индустрии што даваат производи со помала потрошувачка на електрична енергија по единица производ;

3) да се стимулираат производителите да произведуваат уреди и апарати за домаќинството со помала специфична потрошувачка;

4) со адекватно и навремено информирање, како и со конкретни мерки и активности да се стимулираат и да се влијае врз работните луѓе, граѓаните, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, како корисници на електричната енергија, што порационално да ја користат расположливата електрична енергија;

5) да се создадат услови во републиките и автономните покраини, освен технички надзор, да се врши и контрола од становиште на рационалноста на користењето на расположливата електрична енергија;

6) во организациите на здружен труд, посебно во оние што имаат големо учество на електричната енергија во структурата на цената на производите, да се преземаат мерки и активности што ќе придонесат за побрзо воведување и примена на посовремени и порационални техничко-технолошки решенија, автоматска регулација и контрола на технолошките процеси, за подобрување на одржувањето на енергетските постројки, инсталациите и уредите, како и за подоследна примена на техничките прописи и стандарди што се значајни за рационалното производство и за потрошувачката на електрична енергија, вклучувајќи го и воведувањето на енергетски знак за квалитетот.

Член 4

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека се стекнале услови за примена на начелото на солидарност на републиките и автономните покраини, доколку во одделни републики, односно автономни покраини поради:

1) изразито неповолните хидролошки услови;

2) хаварии на производните или на преносните електроенергетски капацитети, како и во рудниците за јаглен што ги снабдуваат термоцентралите;

3) недостиг на погонско гориво за работа на термоцентралите, дојде до намалување на потрошувачката на електричната енергија за повеќе од 10% од остварувањето во истиот период на претходната година, односно на годината во која немало редукиции, коригирана на претходната година и во таа република односно автономна покраина и тоа намалување да трае најмалку 20 последовни денови, односно за повеќе од 20% и тоа да трае 10 последовни денови, а електростопанството на републиката или автономната покраина не можело да го компензира настанатиот кусок со подобро искористување на енергетските капацитети, со набавка на електрична енергија во земјата ниту, поради техничките ограничувања, можело да се обезбеди потребен увоз.

Учесниците на овој договор подразбираат:

– под изразито неповолни хидролошки услови – опаѓање на средните месечни дотечи на вода за хидроцентралите во последниот месец на ниво на најниските дотечи остварени во тој месец во посматраните редица години, односно на ниво на 95% веројатност да се појави сушен период, а под услов и вкупните количества енергија во акумулациите да опаднале на 15% или помалку од максималната можна содржина на акумулациите. Неповолните хидролошки услови можат да влијаат врз формирањето на условите за солидарно помагање само во делот над задолжителната резерва што електростопанството на републиката, односно на автономната покраина е должно самостојно да ја обезбеди, во согласност со одредбите од Самоуправната спогодба за заедничка работа во југословенскиот електроенергетски систем;

– под хаварии на производствените или преносните капацитети, како и во рудниците за јаглен што ги снабдуваат термоцентралите – дефекти на овие објекти што предизвикуваат застој од најмалку 10 дена, со тоа што тие да можат да влијаат врз формирањето на условите за солидарно помагање само во делот над задолжителната резерва што електростопанството на републиката односно на автономната покраина е должно самостојно да ја обезбеди, во согласност со одредбите од Самоуправната спогодба за заедничка работа во југословенскиот електроенергетски систем;

– под недостиг на погонско гориво за работа на термоцентралите – необезбедување на потребните количества погонско гориво во однос на количествата предвидени со Енергетскиот биланс на СФРЈ, а под услов да се оствари планираната динамика на девизиот прилив по основа на заедничките издвојувања за енергетика, односно да се обезбедат предвидените количества погонско гориво преку компензациони и други работи, а расположливите количества погонско гориво да се користат во согласност со намените утврдени со Енергетскиот биланс на СФРЈ. Солидарното помагање на електростопанствата на републиките и на автономните покраини се однесува само на електричната енергија што би можела да се произведе од количествата погонско гориво што не се обезбедени во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија.

Член 5

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека одлуката за влегување во сила, односно за престанување на солидарното помагање на електростопанствата на републиките и на автономните покраини, како и за преземање мерки за порационално користење и поголемо штедење на електричната енергија во случај на недостиг, а во зависност од настапувањето на условите од член 4 на овој општествен договор, што го утврдуваат Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и Заедницата на југословенското електростопанство, ја донесува, врз основа на барањето на еден од потписниците на овој општествен до-

говор и за секој конкретен случај, надлежниот орган на Заедницата на југословенското електростопанство.

Член 6

Учесниците на овој општествен договор се согласни по настапувањето на условите од член 5 на овој договор да се преземаат мерки и активности за зголемување на производството, за порационално користење и поголемо штедење на електричната енергија. За таа цел, Заедницата на југословенското електростопанство, во соработка со електростопанствата на републиките и на автономните покраини, ќе презема мерки и активности заради:

- воведување и одржување на мобилна состојба во сите електронергетски објекти, вклучувајќи ги и рудниците за јаглен што ги снабдуваат термоцентралите, како би се обезбедила нивна максимална погонска спремност;

- создавање услови планираните ремонти на производствените и преносните капацитети да се извршат во што пократок рок, а со тоа да се обезбедат претпоставки за максимално можно зголемување на производството на електрична енергија;

- ангажирање и максимално користење на сите слободни капацитети за производство на електрична енергија, вклучувајќи ги и расположливите капацитети во индустриските термоцентрали.

Освен тоа, Заедницата на југословенското електростопанство, во соработка со надлежните органи и организации во републиките и автономните покраини, како и со другите одговорни и заинтересирани општествени фактори ќе иницира преземање на мерки и активности заради порационално користење и штедење на електричната енергија и тоа:

1) со исклучување на сите улични и други светлечки реклами и со ограничување на осветленоста на излозите на безбедносни, односно минимални потреби;

2) со ограничување на јавното осветление на улиците, плоштадите и другите објекти на 50%;

3) со забрана на употребата на електрична енергија за дополнително греење во деловните и општествените простории и со воведување на максимално штедење на електричната енергија во јавните, општествените и деловните простории, продавниците, угостителството и другите дејности;

4) со забрана на употребата на електрична енергија за осветлување на отворените спортски сртадиони и терени на кои се одржуваат јавни спортски, културно-забавни и други приредби, освен во случаите на одржување на меѓународни манифестации.

Електростопанството на републиката, односно на автономната покраина во кое се појавил кусок на електрична енергија во смисла на член 4 од овој општествен договор е должно мерките од став 1 на овој член да ги примени пред поднесувањето на барањето од член 5.

Член 7

Учесниците на овој општествен договор се согласни, во случај со количествата електрична енергија што се обезбедени со примена на мерките и активностите од член 6 на загрозените електростопанства да не им се овозможува потрошувачка на ниво од 90% во однос на истиот период на претходната година, односно на годината во која немало редукции, коригирано на претходната година, да преземат дополнителни мерки за солидарно помагање и тоа:

- да го запрат извозот на електрична енергија, освен кога станува збор за враќање на позајмици или за договорени комерцијални испораки;

- да им обезбедат дополнителни испораки на електрична енергија на загрозените електростопанства про-

порционално на остварената потрошувачка во последните седум дена на подрачјето на електростопанствата кои солидарно ја обезбедуваат енергијата што недостига, со тоа што разликите во нивоата на потрошувачката помеѓу електростопанствата на давачите и електростопанствата на примачите на електрична енергија, утврдена според поединечните остварувања во претходната година, односно во годината во која немало редукции, коригирано на претходната година, не можат да бидат помали од 10%.

Член 8

Учесниците на овој општествен договор се согласни количествата на електрична енергија врз основа на солидарноста на електростопанствата на републиките и на автономните покраини да се пресметуваат според цената која им одговара на трошоците на производството на солидарно испорачаните количества, а односно според цената на увозот, ако станува збор за дел кој се испорачува од количествата што се обезбедени по основа на годишните договори за увоз.

Член 9

Собранието на СФРЈ и собранијата на републиките и на автономните покраини се согласни со свои мерки и активности да придонесат за остварување на определбите што се утврдени во овој општествен договор.

Член 10

Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија е согласна дека ќе учествува во креирањето на мерките за рационално користење и штедење на расположливата електрична енергија, како и во мобилизацијата на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници врз нивно што подоследно остварување, а посебно во случај на недостиг.

Член 11

Стопанската комора на Југославија, во рамките на своите надлежности, ќе презема мерки заради синхронизирање на активностите на организациите на здружен труд врз остварувањето на рационално користење и штедење на расположливата електрична енергија, посебно во случај на недостиг, како и врз преземање на други мерки заради доследно применување на одредбите од овој општествен договор.

Член 12

Сојузот на самоуправните интересни заедници на електростопанството на Југославија, во рамките на своите надлежности, а во согласност со одредбите од овој општествен договор, ќе презема активности во поглед на поблиско определување и усогласување на условите и мерките преземени заради рационализација на потрошувачката и штедење на електричната енергија, како и намалување на загубите на таа енергија, посебно во случај на недостиг.

Член 13

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека неговото оперативно спроведување во делот што се однесува на солидарното помагање на електростопанствата на републиките и автономните покраини во случај на недостиг да го координира Заедницата на југословенското електростопанство, во соработка со електростопанствата на републиките и на автономните покраини.

Начинот на спроведување на овој општествен договор во делот што се однесува на солидарното помагање на електростопанствата на републиките и автономните покраини во случај на недостиг се утврдува со самоуправни спогодба на електростопанствата на републиките и по-

краините во рамките на Заедницата на југословенското електростопанство, а во согласност со одредбите од овој општествен договор.

Заедницата на југословенското електростопанство, во соработка со електростопанствата на републиките и покраините, ќе презема и мерки што обезбедуваат оператив-но функционирање и стабилна работа на југословенскиот електроенергетски систем како технолошки единствен систем и во условите на недостиг.

Член 14

Мерките предвидени со овој општествен договор, а кои се однесуваат на случаите на недостиг на електрична енергија се од привремен карактер и ќе се применуваат до престанувањето на вонредните услови утврдени во член 4 од овој општествен договор.

Член 15

Учесниците на овој општествен договор, преку заедницата на југословенското електростопанство, ќе го следат спроведувањето на овој општествен договор и, по потреба, ќе се договараат и за преземање на други мерки.

Заедницата на југословенското електростопанство, во случај на настапување на условите од чл. 4 и 5, а врз основа на извештаите на здружените електростопански организации, навремено и редовно ќе ги информира сите потписници на општествениот договор за спроведувањето на соодветните одредби од овој општествен договор.

Член 16

Секој учесник на овој општествен договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата што се предмет на овој општествен договор, како и за негови измени и дополненија.

Измените и дополненијата на овој општествен договор ќе се вршат на начинот и според постапката што се предвидени за неговото донесување.

Член 17

Овој општествен договор се смета дека е склучен кога ќе го прифатат и ќе го потпишат Собранието на СФРЈ и собранијата на републиките и на автономните покраини, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Сојузот на самоуправните интересни заедници на електростопанството на Југославија и Заедницата на југословенското електростопанство.

Член 18

Со денот на склучувањето на овој општествен договор престанува да важи Општествениот договор за мерките за зголемување и за штедење и ограничување на потрошувачката на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/73).

Член 19

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”. Белград, декември 1984 година

За Собранието на СФРЈ,
Миљивое Стијовиќ, с. р.

За Собранието на СР Босна и
Херцеговина,
Милорад Ловреновиќ, с. р.

За Собранието на СР Македонија,
Мито Марковски, с. р.

За Собранијето на СР Словенија,
Јакоб Пискерник, с. р.

За Собранието на СР Србија,
Душан Јовановиќ, с. р.

За Саборот на СР Хрватска,
Нада Филиповиќ, с. р.

За Собранието на Црна Гора,
Јован Вујадиновиќ, с. р.

За Собранието на САП Војводина,
Васа Пирошки, с. р.

За Собранието на САП Косово,
Азис Абраши, с. р.

За Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија,
Душан Челебиќ, с. р.

За Стопанската комора на Југославија,
Ангун Стипанчиќ, с. р.

За Сојузот на самоуправните
интересни заедници на Југославија,
Крешимир Биланчија, с. р.

За Заедницата на југословенското
електростопанство,
Бождар Радуновиќ, с. р.

146.

Врз основа на член 265 од Уставот на СФРЈ, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ СИСТЕМ

Член 1

Републиките и автономните покраини (во натамошниот текст: учесниците на Договорот) се согласни, заради обезбедување на единство и стабилност на југословенскиот пазар, да го усогласат даночниот систем, освен системот на даноци на промет на производи и услуги, што го сочинуваат видовите на даноци и навните основни елементи.

Учесниците на Договорот се согласани дека видовите на даноци се:

- 1) данок од доход;
- 2) данок од личен доход на работниците;
- 3) данок од личен доход од земјоделска дејност;
- 4) данок од личен доход од стопанска дејност;
- 5) данок од личен доход од професионална дејност;
- 6) данок од надомест од авторски права, патенти и технички унапредувања;
- 7) данок на приход од имот и имотни права;
- 8) данок на имот;
- 9) данок на наследство и подарок;
- 10) данок на добивка од игри на среќа;
- 11) данок на вкупен приход на граѓани;
- 12) данок од доход на странско лице од стопанска и професионална дејност;

13) данок на добивка на странско лице по основ на вложување средства во домашна организација на здружен труд;

14) данок на приход остварен од превозничка дејност на странско лице кое нема претставништво на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

15) данок на промет на недвижности и права.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат даноците предвидени со овој договор да се плаќаат под услов со закон или со меѓународен договор да не е пропишано поинаку.

Учесниците на Договорот се согласни дека основните елементи на данокот се:

- 1) обврзник на данок;
- 2) основица на данок;
- 3) даночни стапки;
- 4) даночни олесненија и ослободувања.

1. Данок од доход

Член 2

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данокот од доход е основна организација на здружен труд, работна заедница и друг корисник на општествени средства што го утврдува доходот согласно со законот со кој се уредува остварувањето и распоредувањето на вкупниот приход и доход.

Член 3

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека основицата на данокот ја сочинува остварениот доход намален за:

- обврски утврдени со закон и врз основа на закон;
- обврски спрема работната заедница што врши работи од заеднички интерес за основните организации во работната организација или во друга организација на здружен труд;
- за гарантирани лични доходи на работниците;
- дел од доходот што му припаѓа на странско лице врз основа на вложување на средства во основни организации на здружен труд.

Член 4

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека стапките на данок од доход се пропорционални, со тоа што можат да бидат различни по гранки, групи и подгрупи на дејност.

Член 5

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат даночни олесненија и ослободувања од плаќање данок од доход заради стимулирање на извозот, подобрување на економската положба на рудниците со јамски коп и стимулирање на вработувањето, како и заради остварување на другите цели на економската стабилизација и развојната политика.

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да ги ослободат од плаќање на данок од доход работните заедници на општествено-политичките заедници, на самоуправните интересни заедници, на општествено-политичките организации и на општествените организации.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат пресметаниот износ на данокот од доход да се намалува за данок платен во странство на дел од доходот остварен во странство.

2. Данок од личен доход на работници

Член 6

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок од личен доход на работниците е:

- работник што остварува личен доход во здружениот труд или граѓанин што остварува приход со труд што за целите на оданочувањето е изедначен со здружениот труд;

- работник вработен кај домашно или странско физично или граѓанско правно лице;

- државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што остварува личен доход со труд во југословенско претставништво или во деловна единица што во странство ја основа организација на здружен труд;

- странски државјанин што остварува личен доход со труд на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 7

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат основицата на данокот од личниот доход на работниците да ја сочинува:

- личниот доход што работникот ќе го оствари во здружениот труд или приходот што ќе го оствари граѓанин со труд што за целите на оданочувањето е изедначен со здружениот труд;

- личниот доход остварен со труд кај физичко или граѓанско правно лице;

- личниот доход што ќе го оствари државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со труд во југословенско претставништво или деловна единица што во странство ја основа организација на здружен труд;

- личниот доход што странски државјанин ќе го оствари со труд на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат данокот од личниот доход на работниците да не се плаќа од примањата по основ на:

- одликувања и признанија што ги даваат општествено-политичките заедници;

- боречки додаток;

- права по основ на прописи за воени и мирновременски воени инвалиди;

- права по основ на прописи за носители на „Партизанска споменица 1941“;

- додаток на деца;

- награди што ги доделуваат општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и други општествено-политички заедници од областа на наука, културата и уметноста;

- награди што со свои акти ги доделува Организацијата на обединетите нации и нејзините организации и меѓународните организации;

- надомест за патни трошоци за службени патувања, за распоредување на работа во друго место, за одвоен живот и др.;

- надомест за трошоци на превозот при преселување и за превоз на работа и од работа;

- пензија и инвалиднина и други примања по основ на пензиско, инвалидско и здравствено осигурување;

- надомест на ученици и студенти за време на практична работа;

- надомест за работа за време на рехабилитација;

- личен доход на работници во заштитни работилници за професионална рехабилитација и за вработување на инвалиди;

- надомест на ученици, студенти и младинци во нивни задруги и сервиси;

- личен доход на приправници за време на приправнички стаж.

Учесниците на Договорот се согласни да можат да пропишат како личен доход да не се сметаат и другите примања пропишани со закон.

Член 8

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат пропорционални стапки на данокот од личниот доход на работниците, со тоа што тие да можат да бидат различни за личниот доход остварен на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат данокот од личниот доход на работниците да се плаќа по зголемени стапки од личниот доход на пензионерите во работен однос и од личниот доход на работниците во работен однос за работа подолга од полното работно време, освен кога работникот бил должен да работи подолно од полното работно време, по основ на закон.

Член 9

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат даночни олесненија и ослободувања од данок од личен доход од работен однос заради стимулирање на работниците за остварување на економско-стабилизациона, развојна и социјална политика, како и заради стимулирање на вработувањето на приправници и други работници.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат пресметаниот износ на данокот од личниот доход на работниците што државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе го оствари во странство во југословенско претставништво или во деловна единица што ја основа организација на здружен труд да се намали за данокот платен во странство на тој личен доход.

3. Данок од личен доход од земјоделска дејност

Член 10

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок од личен доход од земјоделска дејност е:

- сопственикот или корисникот на земјиште што како таков се води во катастарот на земјиштата според состојбата на 31 декември во годината што ѝ претходи на годината за која се утврдува обврската за плаќање на данокот, како и секое друго лице што остварува личен доход од земјоделска дејност;

- земјоделецот што својот труд, земјиште, средства на трудот односно другите средства на кои има право на сопственост ќе ги здружи во земјоделска задруга односно што непосредно или преку земјоделска задруга или друга форма на здружување на земјоделци во односите на потрајна соработка, ќе ги здружи со организација на здружен труд и по тој основ да оствари дел од чистиот доход.

Ако повеќе сопственици или корисници на земјишта сочинуваат едно домаќинство учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок, по правило, е еден од полнолетните членови на домаќинството (претставник на домаќинството).

Член 11

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да пропишат основницата на данокот од личен доход од земјоделска дејност да ја сочинува катастарскиот приход или реалниот личен доход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат катастарскиот приход да го сочинува приходот од земјиште што може да се искористува за земјоделско производство, без оглед на тоа дали за тоа производство се искористува, а реалниот личен доход да го сочинува вкупниот приход наплатен во текот на календарската година, намален за трошоците на работењето што биле нужни за остварување на тој приход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат трошоците за работење што се нужни за остварување на вкупниот приход да ги сочинуваат особено:

- вредноста на потрошениот основен, помошен и погонски материјал;

- исплатените лични доходи на работниците во височина на износот на пријавените на заедницата за здравствено осигурување на работници, што содржат и платени даноци и придонеси;

- амортизацијата на машини, алати и инвентар чијшто век е подолг од една година, како и нужните трошоци за нивно одржување и за премии на осигурување;

- вредноста на алатите и ситниот инвентар чијшто век е пократок од една година;

- трошоците за одржување на економски згради;

- трошоците за продажба на производи;

- платените камати на кредити за основни и обртни средства добиени од банки и од штедно-кредитни организации, во согласност со закон.

Учесниците на Договорот се согласни за обврзникот на данок од личен доход од земјоделска дејност што овој данок го плаќа според реалниот личен доход да пропишат водење на деловни книги или друг начин на утврдување на реалниот доход и на трошоците за работење.

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да пропишат данокот според реалниот личен доход да го плаќа обврзникот што остварува приходи што значително го надминуваат катастарскиот приход, а потекнуваат од високоакумулативните гранки на растителното и сточарското производство кои при утврдувањето на скалите на катастарскиот приход не влегле во структурата на просечното производство поради ретката застапеност на соодветното подрачје, како и обврзникот што остварува приходи од производство што не е во голема мера или е непосредно врзано за обработката на земјиште (одгледување на живина, гоење на свињи, гоење на јуниња на индустриски начин, производство на овошни и винови калемии и садници и слично).

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат основницата на данокот од личен доход од земјоделската дејност за обврзник што остварува личен доход по основ на здружување на труд и земјиште да ја сочинува катастарскиот приход, ако е тоа за него поповолно.

Член 12

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат пропорционални стапки на данокот од личен доход од земјоделска дејност, со тоа што тие можат да бидат различни, зависно од тоа дали данокот се плаќа според катастарскиот приход или реалниот личен доход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат стапките на данокот од став 1 на овој член што се плаќа според катастарскиот приход да можат да бидат различни по групи на катастарски општини или по одделни катастарски општини, како и зависно од тоа дали на обврзникот или на членовите на неговото домаќинство земјоделството им е основна дејност.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат стапките на данокот од став 1 на овој член што се плаќа според реалниот личен доход да можат да бидат различни, зависно од видот на дејноста, условите за стопанисување и местото во кое се врши дејноста, како и од тоа дали на обврзникот или на членовите на неговото домаќинство земјоделството им е основна дејност.

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да пропишат повисока стапка на данок на основницата што е поголема од износот определен со закон.

Член 13

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат даночни олесненија и ослободувања од плаќање на даноци

кот од личниот доход од земјоделска дејност заради стимулирање на определени видови земјоделско производство и на процесот на здружување, како и олесненија од социјален карактер.

4. Данок од личен доход од стопанска дејност

Член 14

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок од личен доход од стопанската дејност е работниот човек кој со личен труд со средства во сопственост на граѓани самостојно во вид на постојано или повремено занимање врши занаетчиска, угостителска, превозничка и друга стопанска дејност.

Член 15

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат данок од личен доход од стопанска дејност да се плаќа, по правило, според реалниот личен доход, а исклучително во паушален износ или во процент од секој поединечно остварен бруто-приход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат реалниот личен доход да го сочинува вкупниот приход наплатен во текот на календарската година, намален за трошоците на работењето што биле нужни за остварување на тој приход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека трошоци за работење што се нужни за остварување на вкупниот приход се:

- вредноста на потрошениот основен, помошен и погонски материјал и суровини, како и трошоците за превоз на тој материјал и суровини;

- исплатените лични доходи на работниците во височина на износот пријавен на заедницата за здравствено осигурување на работници што содржат и платени даноци и придонеси;

- наградите на ученици на практична обука, ако плаќањето на награди е предвидено со договор за практична обука на ученици;

- трошоците за редовно одржување на машини, алати и уреди, освен трошоците што според прописите што важат за основните организации на здружен труд се сметаат како трошоци за инвестиционо одржување;

- амортизацијата на основните средства и инвентарот чиј што век е подолг од една година, според стапка пропишана со закон;

- трошоците за закупнина на земјиште, деловни простории, машини, уреди и др.;

- трошоците за чистење и одржување на хигиената на деловните простории и инвентарот и трошоците за водење на деловни книги, ако на тие трошоци се платени даноци и придонеси;

- трошоците за огрев и осветление на деловни простории, за заштита при работа, трошоците за излагање на саеми, изложби и реви, поштенско-телеграфските и телефонски трошоци, трошоците за набавка на стручна литература и на службени гласила, канцелариските и други слични трошоци;

- платените премии за осигурување на работници, средства на трудот и деловни простории;

- платените камати на кредити за основни и обртни средства добиени од банки и од штедно-кредитни организации, во согласност со закон;

- платените придонеси на стопанските комори;

- вредноста на алатот чијшто век е пократок од една година, или чијшто век е подолг од една година, ако поединечната вредност на тој алат не е поголема од износот утврден со закон;

- таксите што даночниот обврзник ги платил во врска со вршењето на дејноста;

- исплатените дневници, патните трошоци, теренските додатоци, надоместите за општествена исхрана и надоместите за користење на годишен одмор на работниците во работен однос, како и надоместите на трошоците за превоз на работниците со средствата на јавниот сообраќај за доаѓање на работа и за враќање од работа, а најмногу до височината утврдена со колективен договор;

- исплатените дневници и патни трошоци на даночниот обврзник;

- исплатените трошоци за културно-уметничка програма во угостителски дуќани, под услов на тие исплати да се пресметани и уплатени даноци, придонеси и други давачки.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат на обврзникот на данок од личен доход од стопанска дејност да можат да му се признаат и другите трошоци неопходни за остварување на вкупниот приход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека сите трошоци за работење мораат да бидат посебно искажани и документирани со сметки и дека обврзникот од став 1 на овој член што плаќа данок според реалниот личен доход, е должен да води деловни книги (книга на промет и др.).

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзникот на данокот од став 1 на овој член што плаќа данок според реалниот личен доход е должен да издаде сметка (фактура) за секој поединечно остварен промет или остварениот промет да го регистрира во регистар-каса.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат обврзникот што врши дејност во најмал обем да го плаќа данокот од став 1 на овој член во годишен паушален износ, под услов да не користи дополнителна работа повеќе од еден работник и да не остварува повисок личен доход од просечниот годишен чист личен доход остварен во стопанството на републиката односно автономната покраина.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат данокот од став 1 на овој член, во процент од секој поединечно остварен бруто-приход, да го плаќа обврзникот што повремено врши дејност со вршење на определени услуги на општествени правни лица, на граѓански правни лица и на работни луѓе што вршат самостојна дејност под услов да водат деловни книги.

Член 16

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат стапките на данок од личен доход од стопанска дејност се пропорционални, со тоа што можат да бидат различни зависно од видот на дејноста, условите за стопанисување и од местото во кое се врши дејноста.

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да пропишат повисока стапка на основицата што е поголема од износот определен со закон.

Член 17

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат даночни олесненија и ослободувања од данок од личен доход од стопанска дејност заради стимулирање на развојот на дејностите од областа на малото стопанство, вработувањето и здружувањето на труд и средства, како и олесненија од социјален карактер.

5. Данок од личен доход од професионална дејност

Член 18

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок од личен доход од професионална дејност е работниот човек кој со личен труд самостојно во вид на постојано или повремено занимање врши уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност.

Член 19

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат данок од професионална дејност да се плаќа, по правило, според реалниот личен доход, а исклучително во паушален износ или во процент од секој поединечно остварен бруто-приход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат реалниот личен доход да го сочинува вкупниот приход на платен во текот на календарската година, намален за трошоците на работењето што биле нужни за остварување на тој приход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека трошоците за работење што се нужни за остварување на вкупниот приход се:

- вредноста на потрошениот материјал;
- исплатените лични доходи на работниците во височина на износот пријавен на заедницата за здравствено осигурување на работници, кои содржат и платени даноци и придонеси;
- амортизацијата на опремата и деловните простории;
- исплатените трошоци за закупнина на деловни простории;
- исплатените трошоци за чистење и одржување на хигиената на деловните простории и инвентарот и трошоците за водење на деловни книги, ако на тие исплати се платени даноци и придонеси;
- исплатените трошоците за огрев и осветление на деловни простории, поштенско-телеграфските и телефонските трошоци, трошоците за набавка на стручна литература и службени гласила, канцелариските и други слични трошоци;
- платените премии за осигурување на работници, опрема и деловни простории;
- платените камати на кредит за основни и обртни средства добиени од банки и од штедно-кредитни организации, во согласност со закон;
- платените придонеси на комори и стручни здруженија;

- исплатените дневници, патни трошоци и надомести за користење на годишен одмор на работници, како и надомести на трошоците за превоз на работници со средствата на јавниот сообраќај за доаѓање на работа и за враќање од работа, а најмногу до височина утврдена со колективен договор;

- исплатените дневници и патни трошоци на даночниот обврзник под услов да ги наплатил и книжил.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека на обврзникот на данок од професионална дејност можат да му се признаат и другите трошоци неопходни за остварување на вкупниот приход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека сите трошоци за работење мораат да бидат посебно искажани и документирани со сметки и дека обврзникот од став 1 на овој член што плаќа данок според реалниот личен доход е должен да води деловни книги.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат обврзникот што врши дејност во помал обем да го плаќа данокот од став 1 на овој член во годишен паушален износ, под услов да не користи дополнителна работа повеќе од еден работник и да не остварува повисок личен доход од просечниот годишен чист личен доход остварен во стопанството на републиката односно автономната покраина.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат данокот од став 1 на овој член, во процент од поединечно остварен бруто-приход, да го плаќа обврзникот кој повремено врши професионална дејност со вршење на определени услуги на општествени правни лица, на граѓански правни лица и на работни луѓе што вршат самостојна дејност, под услов да водат деловни книги.

Член 20

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека стапките на данок од личен доход од професионална

дејност се пропорционални, со тоа што можат да бидат различни, зависно од видот на дејноста, условите за стопанисување и од местото во кое се врши дејноста.

Учесниците на Договорот се согласни дека можат да пропишат повисока стапка на основницата што е поголема од износот определен со закон.

Член 21

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат даночно олеснение и ослободување од данок од личен доход од професионална дејност заради поттикнување на вработувањето, како и други олесненија од економски и социјален карактер.

6. Данок од надомести од авторски права, патенти и технички унапредувања

Член 22

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзникот на данок од надомести од авторско право, патенти и технички унапредувања е:

- државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кој остварува надомест од авторски права, патенти и технички унапредувања што се заштитени со закон;

- државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кој остварува надомест од авторски права, патенти и технички унапредувања на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

- странско правно и физичко лице кое надомест од авторски права, патенти и технички унапредувања ќе оствари на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 23

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат данок од надомест од авторски права, патенти и технички унапредувања да се плаќа според реалниот личен доход или во процент од секој поединечно остварен бруто-приход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат реалниот личен доход да го сочинува приходот остварен во текот на календарската година по основ на надомест од авторски права, патенти и технички унапредувања, намален за трошоците што биле нужни за остварување на тој приход.

Учесниците на Договорот се согласни за обврзник што плаќа данок по одбивка, да пропишат трошоци што се нужни за остварување на приходите:

- за вајарски дела, таписерии изведени во материјал, керамопластика и уметничка керамика и витраж – 50% од приходите;

- за уметничка фотографија во областа на науката, културата и стопанството, сидно сликарство и сликарство во простор во техники: фреско, графико, мозаик, интарзија, емајл, интензирани и емајлирани предмети и сл., костимографија (театарски и моден костум) и уметничка обрботка на текстил (за ткаен и печатен текстил) – 35% од приходите;

- за сликарски дела, графички дела, индустриско обликување со изработка на модели и макети, ситна пластика, работи на визуелни комуникации, работи во областа на внатрешната архитектура и обработка на фасада на објекти, обликување на простор, работи во областа на хортикултурата и вршење на уметнички надзор над изведување со изработка на модели и макети, уметнички решенија за сценографија, научни, стручни, книжевни (публицистички и преведувачки), музички и кинематографски дела и реставраторски и конзерваторски дела во областа на културата и уметноста – 30% од приходите;

- за изведување на уметнички дела (свирење, пеене, театарска и филмска глума, рецитирање), снимање на

филмови и идејни скици за таписерија и костимографија – 15% од приходите;

– за други дела со исклучок на патенти и технички унапредувања – 25% од приходите.

Учесниците на Договорот се согласни да можат да пропишат и единствена височина на стапката за признавање на трошоците.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат на авторот што плаќа данок од надомест од авторски права, патенти и технички унапредувања спрема реалниот личен доход, да му се признае во трошоците и надоместот што го плаќа на југословенската авторска агенција, на Заводот за заштита на авторски музички права и на други организации на здружен труд овластени за продажба и наплата на приходи од уметнички и други авторски дела.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека трошоците се нужни што за остварување на приходи од патенти и технички унапредувања се:

– такси и трошоци што се плаќаат за заштита на патенти, според потврдата на надлежниот орган за заштита на патенти;

– трошоци за изработка на нацрт и технички опис на патенти, односно техничко унапредување што биле составен дел на пријавата со која од надлежниот орган се бара заштита на патентите, односно техничкото унапредување, со потврда на стручното лице што ги изработило тие нацрти и технички описи, со тоа што потврдата за реалноста на овие трошоци ја издава Здружението на југословенските пронаоѓачи, на барање од пронаоѓачите, или друг орган што ќе го определи републиката односно автономната покраина;

– трошоците за изработка на само еден прототип заради проверување на патентот односно техничкото унапредување што е пријавено, односно заштитено, ако прототипот е изработен во организација на здружен труд која може да потврди дека трошоците на прототипот ги поднесува самиот пронаоѓач, а ако пронаоѓачот изработил прототип по сопствена режија, ќе се признаат реалните трошоци за изработка на прототип, со тоа што потврда за реалноста на овие трошоци издава Здружението на југословенските пронаоѓачи, на барање од пронаоѓачите.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека сите трошоци мораат да бидат посебно искажани и документирани со сметки и дека обврзникот од став 1 на овој член што плаќа данок според реалниот личен доход, е должен да води деловни книги.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека на барање од даночниот обврзник трошоците се признаваат во реалниот износ ако обврзникот за тоа поднесе потребни докази.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат на лицата што не се автори на дела туку само носители на имотни авторски права (наследници и други носители на имотни авторски права) да им се признаат како трошоци само надоместите за услугите што ѝ ги плаќаат на Југословенската авторска агенција, на Заводот за заштита на музички авторски права и на други организации на здружен труд, овластени за продажба и наплата на приходи од уметнички и други авторски дела.

Член 24

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека стапките на данок од надомест од авторски права, патенти и технички унапредувања се пропорционални, со тоа што можат да бидат различни, зависно од авторските права, патентите и техничките унапредувања и од тоа дали доходот е остварен на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или во странство.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат стапките на данок од надомест од авторски права, патенти и технички унапредувања што ги плаќаат странски лица можат да бидат различни и зависно од тоа дали овој доход го остварува странско физичко или правно лице.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека стапките на данокот од надомест од авторски права,

патенти и технички унапредувања можат да бидат различни и зависно од тоа дали надоместот по основ на авторски права, патенти и технички унапредувања го остварува самиот автор или лицето на кое е пренесено авторското право.

Член 25

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат даночни олесненија и ослободувања од данок од надомест од авторски права, патенти и технички унапредувања заради поттикнување на развојот на научноистражувачката работа, пронаоѓаштвото и техничките унапредувања.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат пресметаниот износ на данокот од надоместот од авторски права, патенти и технички унапредувања, на надоместот што државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе го оствари во странство, да се намали за данокот платен во странство на тој надомест.

7. Данок на приход од имот и имотни права

Член 26

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок на приход од имот и имотни права е државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и граѓанско правно лице што остварува приход од издавање во закуп или под закуп на земјиште, згради, дел на згради, стан, дел на стан, опрема и превозно средство како и приход од друг имот и имотни права.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данокот од став 1 на овој член е и странско физичко лице што ќе оствари приход од имот на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 27

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека данокот на приход од имот и имотни права се плаќа според реалниот доход, во паушален износ или во процент од секој поединечно остварен бруто-приход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека стварниот доход претставува вкупен приход наплатен во текот на календарската година, намален за трошоците што се нужни за остварување на тој приход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека трошоците се нужни за остварување на вкупен приход; трошоци на инвестиционо и текушто одржување на згради и други имоти, трошоци за управување со имот и други трошоци за кои обврзникот ќе поднесе потребни докази.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат данокот од став 1 на овој член, во процент од секој поединечно остварен бруто-приход да може да го плаќа даночниот обврзник што тој приход го остварува од општествени правни лица, граѓански правни лица и работни луѓе што вршат самостојна дејност, под услов да водат деловни книги.

Учесниците на Договорот се согласни да ја пропишат височината на приходите од имотот до која данокот се плаќа во годишен паушален износ.

Член 28

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека стапките на данокот на приход од имот што се плаќа според реалниот доход се прогресивни, со тоа што можат да бидат различни зависно од видот на приходот и од тоа дали ги остварува државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, граѓанско правно лице или странско физичко или правно лице.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека стапките на данок на приход од имот што се плаќа во процент од секој поединечно остварен бруто-приход се пропорционални, со тоа што можат да бидат различни зависно од тоа дали ги остварува државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, граѓанско правно лице или странско физичко или правно лице.

Член 29

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат даночни олесненија и ослободување од социјален карактер од данокот на приход од имот.

8. Данок на имот

Член 30

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок на имот е граѓанско правно лице и државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кој има во сопственост:

- станбена зграда или стан;
- деловна просторија;
- зграда или стан за одмор и рекреација;
- гаража.

Учесниците на Договорот се согласни да можат да пропишат данокот да се плаќа и на подвижен имот, зависно од видот и вредноста на подвижниот имот, ако тој не служи за вршење на основната дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани и тоа на: патничко моторно возило, автобус, товарно моторно возило, товарно приклучно возило, трактор, комбајн, пловен објект и воздухплов.

Член 31

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека данок на имот се плаќа според прогресивните стапки или во паушален износ зависно од видот и вредноста на имотот.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека основницата на данокот на недвижен имот претставува градежна вредност на имотот утврдена во согласност со законот, смалена за износот на едногодишната амортизација, како и за износот на трошоците на одржување и управување со имотот.

Член 32

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат олесненија и ослободување од плаќање на данок на имот за:

- стан или станбена зграда во која живее сопственик или членови на неговото семејство, носител на право на плодуюживање, употреба или домување – до површината на станот или станбената зграда во согласност со законот;
- стан или станбена зграда на сопственик во која живее носител на станарското право;
- згради и други објекти прогласени за културни и историски споменици, манастири и цамии;
- економска зграда што земјоделското домаќинство ја користи за сместување на земјоделски производи, добиток, земјоделски машини и алати;
- патнички автомобил до 1,6 l работен волумен на моторот и патнички автомобил кој има инвалид што во смисла на Законот за оданочувањето на производи и услуги во прометот е ослободен при набавка од плаќање на данок на промет;
- пловни објекти до 8 m должина.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат олесненија и ослободување од плаќање на данок на имот за имот што на сопственикот му служи за вршење на дејноста.

9. Данок на наследство и подарок

Член 33

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок на наследство и подарок е државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кој на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе наследи или прими како подарок недвижен имот и право на плодуюживање на недвижности и ако наследи или прими како подарок подвижен имот чија вредност го преминува определениот износ и граѓанско правно лице што од странство ќе наследи пари или ќе прими подарок во пари.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок на наследство и подарок е и странски државјанин што на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе наследи недвижен имот или ќе прими подарок подвижен имот чија вредност го преминува определениот износ.

Член 34

Учесниците на договорот се согласни да пропишат дека основницата на данокот на наследство и подарок претставува прометна вредност на наследен или како подарок примен имот или право во моментот на настанувањето на даночната обврска по одвивањето на долговите и трошоците што го товарат имотот и правото на кое се плаќа данок на наследство и подарок.

Член 35

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат прогресивни стапки на данокот на наследство и подарок, со тоа што тие можат да бидат различни, зависно од видот и вредноста на наследен или како подарок примен имот или право, како и зависно од наследниот ред на обврзникот на овој данок во однос на оставателот односно дародавецот.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека стапките на данок на наследство и подарок можат да бидат различни и зависно од тоа дали на наследникот или даропримателот што наследува или прима на подарок земјиште и економска зграда во земјоделство, земјоделството му е основна дејност.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат поголеми стапки на данок на наследство и подарок за обврзници што ќе наследат земјоделско земјиште а земјоделството не им е основна дејност.

Член 36

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат ослободување од плаќање данок на наследство и подарок на обврзник кој во однос на оставателот, односно дародавецот се наоѓа во прв наследен ред, како и на наследник или даропримател од кој ѝ да е наследен ред, кој ќе наследи или прими како подарок стан под услов да нема друг стан и со оставателот односно со дародавецот живеел во заедничко домаќинство во моментот на смртта на оставателот односно дародавецот како и на наследник или даропримател од кој и да е наследен ред што ќе наследи или прими на подарок земјоделско земјиште а кому земјоделството му е основна дејност. Учесниците на Договорот се согласни да пропишат и други ослободувања.

10. Данок на добивка од игри на среќа

Член 37

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок на добивка од игри на среќа е државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странски државјанин, кој на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе оствари добивка од игри на среќа.

Член 38

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека основницата на данокот на добивка од игри на среќа ја сочинува секоја поединечна добивка од игри на среќа, со тоа што ако добивката од игри на среќа се состои од предмети, основницата на данокот на добивка од игри на среќа е прометна вредност на предметот во моментот на остварената добивка од игри на среќа.

Член 39

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат пропорционална стапка на данокот на добивка од игри на среќа.

Член 40

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат ослободување од плаќање данок на добивка од игри на среќа за поединечна добивка од игри на среќа до износ од 10.000 динари.

11. Данок на вкупен приход на граѓани**Член 41**

Учесниците на Договорот се согласни дека обврзник на данок на вкупниот приход на граѓаните е државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странски државјанин кои ќе остварат вкупен годишен чист приход подложен за плаќање на овој данок во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 42

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека основницата на данокот на вкупниот приход ја сочинуваат вкупниот чист приход остварен во една календарска година, намален за износот на тројниот просечен чист личен доход на вработените во стопанството на републиката односно автономната покраина, и просечниот личен доход да се утврдува според податоците на републичкиот односно покраинскиот завод за статистика за девет месеци на годината за која се утврдува данокот.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат вкупниот годишен чист приход да го сочинува вкупниот износ на сите лични доходи и приходи, пензии и надомести на личниот доход по основ на социјалното осигурување што обврзникот на данокот на вкупниот приход ќе го оствари во една календарска година, намален за износот на платените даноци, олесненија и ослободувања, придонеси и на месниот самопридонес.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат вкупниот годишен чист приход да не опфаќа:

- примања што во смисла на член 7 од овој договор не се сметаат личен доход и не подлежат на оданочување;
- примање според прописите за социјалното осигурување, освен пензиите и надоместите на личните доходи за време на спреченост за работа поради болест и повреда;
- надомест за време на привремена невработеност;
- надомест што се исплаќа по основ на членство во академија на науки;
- примања на граѓани на име помош поради уништување и оштетување на имот поради елементарни незгоди и други вонредни настани;
- примања на име помош на семејство на умрен работник;
- добивка од игри на среќа;
- износ на уплатен заем со јавно запишување во годината за која се утврдува данокот;
- износ на трошоците на даночниот обврзник за одбрана на докторска дисертација и магистарска работа;
- износ на трошоците за секој неоткупен патент и техничко унапредување во годината во која се патентирани;

– износ на издатоците на име членарина на општествено-политички организации.

Член 43

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат даночно олеснение на обврзник на данок на вкупен приход со намалување на даночната основница во височина од 60% од просечниот чист личен доход на вработените во стопанството на републиката односно автономната покраина за секој издржуван член на потесно семејство, кого обврзникот по законот е должен да го издржува.

Член 44

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат прогресивни стапки на данокот на вкупниот приход на граѓаните

12. Данок од доход на странско лице од стопански и професионални дејности**Член 45**

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок од доход на странско лице од стопански и професионални дејности е странско лице што на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе оствари доход од стопански и професионални дејности.

Член 46

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека данокот од доходот на странско лице од стопански и професионални дејности да се плаќа според реалниот доход ако странско лице има претставништво на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или во процент од секој поединечно остварен бруто приход.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека реалниот доход го сочинува вкупниот приход на даночниот обврзник остварен во една календарска година на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, намален за материјалните трошоци, амортизацијата и исплатените лични доходи.

Член 47

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат пропорционални стапки на данокот од доходот на странско лице од стопански и професионални дејности со тоа што тие можат да бидат различни зависно од видот на дејноста и од тоа дали обврзникот е странско физичко или правно лице.

13. Данок на добивка на странско лице по основ на вложување средства во домашна организација на здружен труд**Член 48**

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данокот на добивка на странско лице по основ на вложување во домашна организација на здружен труд, е странско лице кое на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе оствари добивка од заедничко работење.

Член 49

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека основницата на данокот на добивка на странско лице по основ на вложување во домашна организација на

здружен труд, ја сочинува дел од остатокот на чистиот доход од заедничко работење што му припаѓа на странско лице (добивка) сразмерно со вложените средства или со други критериуми што ќе ги утврдат содоговарачите

Член 50

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат пропорционална стапка на данокот на добивка остварена по основ на вложување средства на странско лице во домашна организација на здружен труд ако странско лице во домашна организација на здружен труд

Член 51

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат олесненија од плаќање данок на добивка остварена по основ на вложување средства на странско лице во домашна организација на здружен труд ако странско лице, дел или целиот износ на добивката го реинвестира или депонира кај банка.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека меѓународните корпорации за инвестиции во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во чиј капитал учествуваат организациите на здружен труд и меѓународните организации што според меѓународни договори се ослободени од плаќање на тој данок, се ослободуваат од плаќање на данок на добивка остварена на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за стопанисување со вложени средства како дел на учеството на тие корпорации во доходот остварен со заедничко работење, сразмерно со уделот на средствата на организациите на здружен труд и на тие меѓународни организации во вкупниот капитал (фондови) на тие корпорации.

14. Данок на приход остварен од превозничка дејност на странско лице што нема претставништво на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Член 52

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данок на приход остварен од превозничка дејност на странско лице што нема претставништво на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија е странско лице што ќе оствари приход од превозничка дејност, а кое нема претставништво на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, под услов на реципроцитет.

Член 53

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат основницата на данокот на приход остварен од превозничка дејност на странско лице што нема претставништво на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, да ја сочинува секој поединечно остварен бруто-приход.

Член 54

Учесниците на Договорот се согласни да ја пропишат пропорционалната стапка на данокот на приход остварен од превозничка дејност на странско лице што нема претставништво на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат и пониска или повисока стапка од пропишаната за обврзници на данок што припаѓаат на земји кои на југословенските превозници им наплатуваат соодветен данок според пониски или повисоки стапки.

15. Данок на промет на недвижности и права

Член 55

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека предмет на оданочување е прометот со недвижности и права.

Член 56

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека обврзник на данокот на промет на недвижности и права е продавачот на недвижности односно права.

Член 57

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека основницата на данокот на промет на недвижности и права ја сочинува прометната вредност, а за градежниот објект – и разликата меѓу прометната и градежната вредност.

Член 58

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека стапките на данокот на промет на недвижности и права можат да бидат пропорционални, прогресивни и различни зависно од видот и вредноста на недвижностите и правата.

16. Преодни и завршни одредби

Член 59

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека најдоцна до 31 март 1985 година ќе ги усогласат своите прописи со обврските преземени со овој договор.

Член 60

Со влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот за основите на системот на даноците („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/81) и Договорот за усогласување на основите на системот и на политиката на оданочување на вкупниот приход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/79).

Член 61

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 61

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

За Собранието на СР Босна и
Херцеговина,
Салко Оруч, с. р.

За Собранието на СР Македонија,
Негре Новаковски, с. р.

За Собранието на СР Словенија,
Нуша Кершован, с. р.

За Собранието на СР Србија,
Борислав Атанацковиќ, с. р.

За Саборот на СР Хрватска,
Љубомир Симиќ, с. р.

За Собранието на СР Црна Гора,
Љубомир Марковиќ, с. р.

За Собранието на САП Војводина,
Душан Влатковиќ, с. р.

За Собранието на САП Косово,
Азем Хајдини, с. р.

147.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, и Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ЕМИСИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И СУДСКИТЕ ТАКСЕНИ МАРКИ

Член 1

Собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини (во натамошниот текст: учесниците на Договорот), се согласни со овој договор, заради овозможување на таксените обврзници полесно да комуницираат со органите на сите општествено-политички заедници, на единствен начин да го пропишат емитирањето (печатењето и пуштањето во оптек), дистрибуцијата, повлекувањето од употреба и замената на административните и судските таксени марки на единствената емисија која ќе важи на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во согласност со одредбите на овој договор.

Член 2

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат административните таксени марки на единствената емисија да се издаваат во апоени од 2, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100 и 200 динари.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат судските таксени марки на единствената емисија да се издаваат во апоени од 2, 5, 10, 15, 25, 30, 50, 100 и 200 динари.

Член 3

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат административните и судските таксени марки да се изработуваат на специјална бела бездрвна хартија, со невидлива заштита, во линиски печат.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат димензиите на административните и на судските таксени марки на единствената емисија, заедно со белиот раб, да бидат 24 mm x 38 mm.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат отпечатокот на марките од став 2 на овој член да има димензии 19 mm x 33 mm.

Член 4

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат административните таксени марки на единствената емисија да го имаат следниот изглед:

1) во средниот дел на отпечатокот на марката се наоѓа грб на СФРЈ урамен со стилизирана розета, под грбот – ознака на вредноста на марката, а лево и десно од ознаката на вредноста кратенка за вредност: „д“;

2) во горниот дел на отпечатокот на марката од 4, 10 и 100 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија“ и „Административна таксена марка“ со кирилица, а во долниот дел текстот: „управни колек“, и „СФР Југославија“ со латиница. Кратенката за вредност: „д“ лево од ознаката на вредноста е отпечатена со кирилица, а десно од ознаката на вредноста – со латиница;

3) во горниот дел на отпечатокот на марката од 5, 20 и 30 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија“ и „управни колек“ со латиница, а во долниот дел текстот: „административна таксена марка“ и „СФР Југославија“ со кирилица. Кратенката за вредност: „д“ лево и десно од ознаката на вредноста е отпечатена со латиница;

4) во горниот дел на отпечатокот на марката од 2, 50 и 200 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија“ и „административна таксена марка“ со латиница, а во долниот дел текстот: „административна таксена марка“ и „СФР Југославија“ со кирилица. Кратенката за вредност: „д“ лево од ознаката на вредноста е отпечатена со латиница, а десно од ознаката на вредноста – со кирилица;

5) административните таксени марки на единствената емисија се печатат во следните бои, и тоа:

- марка од 2 динари во сива боја;
- марка од 4 динари во костенлива боја;
- марка од 5 динари во портокалова боја;
- марка од 10 динари во зеленосина боја;
- марка од 20 динари во црвенвиолетова боја;
- марка од 30 динари во зелена боја;
- марка од 50 динари во сина боја;
- марка од 100 динари во синовиолетова боја;
- марка од 200 динари во маслинастозелена боја.

Член 5

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат судските таксени марки на единствената емисија да го имаат следниот изглед:

1) во средниот дел на отпечатокот на марката се наоѓа грб на СФРЈ, лево и десно од грбот – тонски полиња (лево во поситен а десно во покрупен растер), под грбот – ознака на вредноста на марката, а лево и десно од ознаката на вредноста – кратенка за вредност: „д“;

2) во горниот дел на отпечатокот на марката од 10, 100 и 200 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија“ и „судска таксена марка“ со кирилица, а во долниот дел текстот: „содни колек“ и „СФР Југославија“ со латиница. Кратенката за вредност: „д“ лево од ознаката на вредноста е отпечатена со кирилица, а десно од ознаката на вредноста – со латиница;

3) во горниот дел на отпечатокот на марката од 5, 25 и 30 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија“ и „содни колек“ со латиница, а во долниот дел текстот: „судска таксена марка“ и „СФР Југославија“ со кирилица. Кратенката за вредност: „д“ лево и десно од ознаката на вредноста е отпечатена со латиница;

4) во горниот дел на отпечатокот на марката од 2, 15 и 50 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија“ и „судска таксена марка“ со латиница, а во долниот дел текстот: „судска таксена марка“ и „СФР Југославија“ со кирилица. Кратенката за вредност: „д“ лево од ознаката на вредноста е отпечатена со латиница, а десно од ознаката на вредноста – со кирилица;

5) судските таксени марки на единствената емисија се печатат во следните бои, и тоа:

- марка од 2 динари во портокалова боја;
- марка од 5 динари во виолетовосина боја;
- марка од 10 динари во зелена боја;
- марка од 15 динари во костенлива боја;
- марка од 25 динари во сина боја;
- марка од 30 динари во сива боја;
- марка од 50 динари во виолетовоцрвена боја;
- марка од 100 динари во виолетова боја;
- марка од 200 динари во црвена боја.

Член 6

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат печатењето, пуштањето во оптек и дистрибуцијата на административните и на судските таксени марки на единствената емисија утврдени со овој договор да го врши Народната банка на Југославија.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат за печатење, пуштање во оптек и дистрибуција на административни и на судски таксени марки на единствената емисија, на Народната банка на Југославија да ѝ припаѓа надомест за покритие на трошоците во врска со овие работи.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат Народната банка на Југославија да склучи со републичките и покраинските секретаријати за финансии договор за печатењето, начинот на пуштање во оптек и дистрибуцијата на административните и судските таксени марки и за износот на надоместот од став 2 на овој член.

Член 7

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат на републиката, автономната покраина односно општината да ѝ припаѓа приходот од административните и судските такси остварен со продажбата на мало на административни и судски таксени марки на единствената емисија на нејзината територија и без оглед на тоа кај кој орган односно суд се употребени тие марки за плаќање такса.

Член 8

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека таксениот обврзник кој не бил должен да плати такса или таксата во таксени марки ја платил во износ поголем од пропишаниот или таксата ја платил за дејствие што органот односно судот не го извршил, има право на враќање на таксата што не бил должен да ја плати.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат решението за враќање на такса во случаите од став 1 на овој член да го донесува надлежниот орган на собранието на општината на чија територија се наоѓа живеалиштето односно седиштето на таксениот обврзник.

Член 9

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека лицата кои од која и да е причина не ќе употребат таксени марки што се во оптек, можат да ги заменат за готови пари само кај благајните што вршат дистрибуција на таксени марки.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат при замената на таксените марки според став 1 од овој член да се исплатува вредноста на марките во готови пари по одбивањето на провизијата што му припаѓа на продавачот на мало.

Член 10

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат продажбата, замената и повлекувањето на административните и на судските таксени марки на единствената емисија да ѝ се довери на Службата на општественото книговодство, за што таа ќе склучи договор со Народната банка на Југославија, во согласност со договорот од член 6 на овој договор.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека со договорот од став 1 на овој член се предвидува Службата на општественото книговодство да може да им продава административни и судски таксени марки на единствената емисија на организациите на здружен труд регистрирани за продажба на таксени и даночни вредности и на надлежните органи на општината, на кои за вршење на тие работи им припаѓа провизија во единствен износ од 10% од номиналната вредност на купените административни и судски таксени марки.

Член 11

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека малопродавачи на таксени марки, организации и лица можат таксените марки на текуштата емисија кои кај нив случајно ќе се оштетат да ги заменат за нови кај благајни што вршат дистрибуција на таксени марки.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека не ќе се врши замена на таксени марки што биле залепени на некој спис или се така оштетени што не може да се утврди дали се употребени или случајно оштетени.

Член 12

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат административните таксени марки на единствената емисија од 4, 100 и 200 динари и судските таксени марки на единствената емисија во апоени од 100 и 200 динари, утврдени со овој договор, да бидат пуштени во оптек во рок од една година од денот на потпишувањето на овој договор.

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат дека административните и судските таксени марки во апоени од 0,50 динари и 1 динар што се наоѓаат во оптек, остануваат во оптек до потрошокот на залихите на тие марки, а најдоцна до 30 септември 1985 година.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Општествениот договор за единствената емисија на административните и на судските таксени марки „Службени лист СР БиХ“, бр. 37/73 и 5/79, „Службен весник на СРМ“, бр. 43/73 и 7/79, „Урадни лист СРС“, бр. 2/74 и 8/79, „Службени гласник СРС“, бр. 1/74 и 11/79, „Народне новине СРХ“, бр. 6/74 и 9/79, „Службени лист СР ЦГ“, бр. 4/74, 12/74 и 9/79, „Службени лист САПВ“, бр. 16/78 и 4/79, „Службени лист САПК“, бр. 45/73 и 7/79).

Член 14

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 15

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

28 декември 1984 година

За Собранието на СР Босна и
Херцеговина,
Салко Оруч, с. р.

За Собранието на СР
Македонија,
Негре Новаковски, с. р.

За Собранието на СР Словенија,
Нуша Кершован, с. р.

За Собранието на СР Србија,
Борислав Атанацковиќ, с. р.

За Саборот на СР Хрватска,
Љубомир Симиќ, с. р.

За Собранието на СР Црна
Гора,
Љубомир Марковиќ, с. р.

За Собранието на САП
Војводина,
Душан Владковиќ, с. р.

За Собранието на САП Косово,
Азем Хајдини, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 19 ТОЧКА 1 ПОД Ц ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО, ИЗДАВАЊЕТО И НАСОЧУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА СТАНБЕНИ ПОТРЕБИ, ЗА ДАВАЊЕТО СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА КРЕДИТИРАЊЕТО НА ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНИ РАБОТИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ТУЗЛА

1. По иницијатива на Зејниловиќ Вехбие, од Тузла, Уставниот суд на Југославија, со Решението У-број 90/83 од 16 мај 1984 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 19 точка 1 под ц од Правилникот за формирањето, издавањето и насочувањето на средствата за станбени потреби, за давањето станови на користење и за кредитирањето на индивидуална станбена изградба на работници во Работната заедница за вршење на административно-стручни работи на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита во Тузла од 11 март 1983 година.

2. Со оспорената одредба на член 19 точка 1 под ц од Правилникот е пропишано дека на работник кој е без стан, а работи во таа работна заедница најмалку 10 години, му припаѓаат 20 бодови, со што се вреднува постојаноста на работникот во работната заедница, што, всушност, значи различно вреднување на работниот стаж остварен во таа работна заедница од работниот стаж стекнат во други организации и работни заедници.

3. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба на член 19 точка 1 под ц од наведениот правилник, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 7 ноември 1984 година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, донесе

Одлука

1. Се укинува одредбата на член 19 точка 1 под ц од Правилникот за формирањето, издвојувањето и насочувањето на средствата за станбени потреби, за давањето станови на користење и за кредитирањето на индивидуална станбена изградба на работници во Работната заедница за вршење на административно-стручни работи на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита во Тузла, од 11 март 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и на начин на кој е објавен Правилникот чии одредби се укинуваат.

3. Причините за оваа одлука се дадени во Одлуката на Уставниот суд на Југославија У-бр. 144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59 од 18 ноември 1983 година.

4. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател д-р Васил Гривчев и судии: д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, д-р Стана Гуккиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Воислав Ракиќ, Јаким Спиrowsки, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи.

У. бр. 90/83 и 295/83
7 ноември 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО 1983 ГОДИНА

1. Договорната организација на здружен труд „Косовоуниверзум“, од Пеќ, со предлог поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/82 и 31/83), бидејќи со оспорениот закон се ограничени издатоците за користење на сопствени автомобили за службени цели и тоа до 70% од средствата од износот за овие издатоци во 1982 година. Во предлогот се наведува дека предлагачот, во однос на претходната година, значително го проширил своето работење, па со оспорениот закон е оневозможен да ги врши тековните работи. Смета дека ограничувањето може да се однесува само на организации чиј обем на работењето не се зголемил во однос на претходната година.

2. Со оспорениот закон се забранува располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во 1983 година од страна на организации на здружен труд и други корисници на општествени средства за определени цели односно со тој закон растежот на издатоците за овие потреби се ограничува во зависност од формата на потрошувачката и корисникот на општествени средства, а одделни корисници на општествени средства за определени форми на потрошувачка се иземаат од пропишаното ограничување и им се препушта на соодветни органи на управувањето со свои акти да ја утврдат височината на тие издатоци.

Во член 2 на оспорениот закон е пропишано, меѓу другото, организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства да не можат во тековниот пресметковен период да располагаат со општествени средства за исплатување на надоместот за користење на сопствени автомобили за службени цели во износ поголем од 70% од износот на тие издатоци во истиот период на претходната година.

Според одредбите на член 267 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, со сојузен закон може, покрај другото, кога е тоа неопходно заради спречување и отстранување на поголеми растројства во стопанството, да се пропише привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка од страна на организации на здружен труд и други корисници на општествени средства.

Неопходноста за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка заради спречување или отстранување на поголеми растројства во стопанството ја ценеше, во рамките на својата надлежност, Собранието на СФРЈ при донесувањето на Законот.

3. Врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 7 ноември 1984 година, донесе едногласно,

Одлука

Се одбива предлогот на Договорната организација на здружен труд „Косовоуниверзум“, од Пеќ, за оценување на уставноста на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во 1983 година.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и судии: Славко Кухар, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Војислав Ракиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Јаким Спиrowsки, Рамадан Враниќи, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, д-р Александар Фира и Душан Штрбац.

У-бр. 212/84
7 ноември 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р **Васил Гривчев** с. р.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и судии: Славко Кухар, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Војислав Ракиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Јаким Спиrowsки, Рамадан Враниќи, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, д-р Александар Фира и Душан Штрбац.

У. бр. 130/84
9 јануари 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р **Васил Гривчев** с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 15 СТАВ 2 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА КРКА И ЗРМАЊА” ОД 25 ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА

1. Уставниот суд на Југославија, со решението од 12 септември 1984 година, по иницијатива на Мате Брчиќ и други потписници, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 15 став 2 од Самоуправната спогодба за решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружен труд „Хидроелектрана на Крка и Зрмања” од 25 октомври 1983 година, бидејќи најде дека основано е поставува прашањето за согласноста на наведените одредби од Самоуправната спогодба со Уставот на СФРЈ.

2. Во член 15 став 2 од Самоуправната спогодба е утврдено дека при давањето на користење станови на работниците се вреднува со по еден бод повеќе секоја година работен стаж остварен во оваа организација во однос на годините на работниот стаж на работниците остварен во други организации и работни заедници.

3. Уставниот суд на Југославија, по спроведената постапка и добиениот одговор од доносителот на Самоуправната спогодба, оцени дека неговите оспорени одредби не се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Причините за ваквото становиште се изнесени во точка 4 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија У. бр. 144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/83 од 18 ноември 1983 година.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 9 јануари 1985 година, донесе

О д л у к а

1. Се укинуваат одредбите на член 15 став 2 од Самоуправната спогодба за решавањето на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружен труд „Хидроелектрана на Крка и Зрмања” од 25 октомври 1983 година.

2. Оваа одлука да се објави во Службен лист на СФРЈ и во Основната организација „Хидроелектрана на Крка и Зрмања”, на начин на кој е објавена оваа самоупавна спогодба.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

За директор на Сојузната дирекција за стоковни резерви се назначува м-р Душан Папиќ, претседател на Регионалната стопанска комора Кралево.

С.п.п. бр. 91
31 јануари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Мијат Шуковиќ**, с. р.

Врз основа на член 236 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

За директор на Сојузниот завод за цени се назначува Казимир – Живко Прегл, досегашен потсекретар во Сојузниот извршен совет.

С.п.п. бр. 92
7 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА :

Страна

	Страна			Страна
134. Закон за обезбедување средства за додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африканскиот фонд за развој по повод четвртото општо пополнување на средствата на тој фонд -----	425	143. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за општите услови за начинот и постапката за користење и враќање на примарната емисија ---		434
135. Одлука за разрешување и именување на заменик на сојузниот секретар за финансии -----	425	144. Единствени критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1985 година -----		434
136. Одлука за усогласување на основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ -----	426	145. Општествен договор за рационално користење на електричната енергија, штедење и солидарност на републиките и автономните покраини во случај на недостиг на електрична енергија ---		442
137. Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите што надомест на личниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ	426	146. Договор за усогласување на доночниот систем		445
138. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за стручната подготовка, испитите и дозволите за работа на членовите на екипаж на воздухоплов -----	426	147. Договор за единствената емисија на административните и судските таксени марки -----		454
139. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за готова кожа, крзно и производи од природна и вештачка кожа ---	427	Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 19 точка 1 под п од Правилникот за формирањето, издавањето и насочувањето на средствата за станбени потреби, за давањето станови на користење и за кредитирањето на индивидуална станбена изградба на работниците во Работната заедница за вршење на административно-стручни работи на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита во Тузла -----		456
140. Наредба за утврдување на зголемување на цените на мало на периодот од 1 октомври 1983 година до 31 декември 1984 година -----	428	Одлука за оценување на уставноста на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во 1983 година -----		456
141. Упатство за доставување на известувања за цените заради следење -----	428	Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 15 став 2 од Самоуправната спогодба за решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружен труд „Хидроелектрани на Крка и Зрмања“ од 25 октомври 1983 година -----		457
142. Упатство за измени на Упатството за царинската постапка со поштенските пратки во меѓународниот поштенски сообраќај -----	433	Назначувања и разрешувања -----		457



